



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАР

19018
"Trud" zemska automatska
neinica
ul. 87 br. 31
Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегуе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка № 62324. — Поштарина платена во гогово.

Вторник, 24
БЕЛ
БРОЈ 104

... полугодните
... за пела 1946 година. —
Редакција: Бранкова бр. 20 — Телефон
Редакција 28-833, Администрација 22-619

727.

УКАЗ

На основа членот 74 точка 6 Уставот, а во врска членот 7 Законот за Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, Претседателството на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Законот за мирнодопските воени инвалиди, кој што го донеле Сојузното веќе и Веќието на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој гласи:

ЗАКОН ЗА МИРНОДОПСКИТЕ ВОЕНИ ИНВАЛИДИ

I Општи одредби

Член 1

За мирнодопски воен инвалид се смета воено лице кое што во мирно време во состав на Југословенската армија, вршејќи воена должност или друга должност за чување државната безбедност и народната одбрана, без своја вина задобива рана, повреда или озледа па заради тоа неговата способност за привредуење се смалуе во толкава мерка да спрема прописите на овој закон биде огласен за инвалид.

Негат нема да се смета за вина во смисла на овој закон.

Член 2

Воени лица во смисла на овој закон се: војници, подофицири, офицери, генерали, адмирал и воени чиновници.

Член 3

Право на помоќ и заштита по овој закон припаѓа:

- 1) на мирнодопски воен инвалид;
- 2) на фамилија односно родители на умрениот мирнодопски воен инвалид;
- 3) на фамилија односно родители на воено лице кое што загинало или умрело од рани, повреди или озледа задобивени под околностите наведени во чл. 1 на овој закон.

Член 4

Доколку со овој закон не е инаку пропишано, одредбите на Законот за војните воени инвалиди како и уредбите, правилниците и другите прописи издадени врз основа на него и заради неговото спроведуење, сходно ќе се применуат и на лица од чл. 2 на овој закон.

Одредбата од чл. 26 став 2 Законот за војните воени инвалиди нема да се применуе на мирнодопските воени инвалиди.

II Обезбедуење на докази за онеспособуење или смрт

Член 5

Воената единица или установа надлежна за воено лице кое што под околностите од чл. 1 на овој

закон задобива рана, повреда или озледа заради кои неговата способност за привредуење се смалуе, односно кое што под тие околности загина или умре, ќе покрене одма по службена должност постапка во цел да се утврдат причините и околностите под кои што такво лице е рането, повредено или озледено, односно загинало или умрело, а особено да ли тоа се десило со негова вина, или со вина на друго лице.

По завршената постапка надлежната воена единица или установа ќе издаде уверење во смисла на претходниот став на онеспособеното воено лице, односно на фамилијата или на родителите на загиналиот или умрениот.

На барање од воено-инвалидските органи ќе се достави на овие заради увид и употреба ситот доказни материјал прибавен во постапката од ст. 1 на овој член.

III Преодни и завршни одредби

Член 6

Прописите на овој закон такагјере ќе се применуат:

1) на воени лица кои што во времето од 18 мај 1920 година па до 6 април 1941 година, вршејќи воена должност или служба или по повод на истата, без своја вина, се ранети, повредени, или озледени во бившата југословенска војска;

2) на фамилии односно на родители од умрениите мирнодопски воени инвалиди од претходната точка;

3) на фамилии односно на родители од воени лица кои што во времето означено во т. 1 на овој член и под тамо наведените околности загинале или умреле од задобивените рани, повреди или озледа.

Член 7

На прописите од овој закон ќе се преведат лица на кои што со правосилно решење од Врховната инвалидска комисија при Министерството на народната одбрана или штабовите на армиите им е доделена првремена парична помоќ до влегуење во сила на овој закон.

Член 8

Инвалидските принадлежности по овој закон почнуат да течат од првиот ден на наредниот месец по неговото влегуење во сила.

Член 9

Се овластуе Министерот на народната одбрана да пропише поблиски одредби за спроведуење на овој закон.

Член 10

Овој закон влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 711

21 декември 1946 година

Белград

Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничич, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

728.

У К А З

На основа членот 74 точка 6 Уставот, а во врска членот 7 Законот за Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, Претседателството на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Законот за меница кој што го донесе Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој што гласи:

ЗАКОН ЗА МЕНИЦА

ПРВ ДЕЛ

Трасирана меница

Глава I

Издавање и форма на трасирана меница

Член 1

Трасирана меница содржи:

- 1) означување да е меница, напишана во самиот слог на документот, на јазик на кој што е таа составена;
- 2) безусловното упатување да се плати одредена сума на пари;
- 3) име на оној кој што треба да плати (трасат);
- 4) означување на доспеалоста;
- 5) место дека треба да се изврши плаќањето;
- 6) име на оној кому или по чија наредба мора да се плати (ремитент);
- 7) означување денот и местото на издавањето на меницата;
- 8) потпис на оној кој што ја издал меницата (трасант).

Член 2

Документ во кој што не би бил макар кој од состојните поброени во претходниот член не важи како трасирана меница, освен во случаи кои што се одредени во следните ставови.

Трасираната меница во која што не е означена доспеалоста, се смета како меница по видување.

Ако не е нарочно одредено, важи како место на плаќање, а заедно и како место на трасатовото живеење, она место кое што е означено покрај трасатовото име.

Трасираната меница на која што не е назначено местото на издавањето се смета оти е издадена во местото кое што е означено покрај трасантовиот потпис.

Член 3

Трасирана меница може да гласи по наредба на самиот трасант.

Таа може да се влече (трасира) и на трасантот.

Таа може да се издаде (трасира) за сметка на трето лице.

Член 4

Трасирана меница може да биде платива кај некое трето лице, било во местото во кое што трасантот живее, било во некое друго место (домицилирана трасирана меница).

Член 5

Во трасирана меница, платива по видување или на одредено време по видувањето, трасантот може да одреди сумата во неа означена да носи камата. Во секоја друга трасирана меница оваа одредба за камата се смета како да не е напишана.

Каматната стопа мора да се назначуе во меницата; ако тоа не се учини, одредбата за камата се смета како да не е напишана.

Каматата тече од денот на издавањето на меницата ако не е инаку означено.

Член 6

Ако е меницата сума напишана со букви и броеви, во случај на неслагање важи сумата напишана со букви.

Ако е меницата сума напишана повеќе пати со букви, или повеќе пати со броеви, тогаш важи најмалата сума.

Член 7

Макар да се на меницата навојтаат потписи на лица кои што се неспособни менично да се обврзуат, или лажни потписи или потписи на измислени лица или потписи кои што од макар кој друг разлог не ги обврзуат лицата кои што ја потпишале меницата, или во име кои е таа потпишана се пак обвезите на другите потписници се полноважни.

Член 8

Кој ќе се потпише на меница како застапник на друг, макар да за тоа не бил овластен, лично е по неа обврзан, а ако платил, има исти права кои што би ги имал кој дјомити застапуениот. Исто важи и за застапник кој што го пречекорил своето овластување.

Член 9

Трасантот одговара оти меницата ќе биде акцептирана и исплатена.

Тој може да се ослободи од одговорноста за акцептот, а секоја одредба со која што себе би се ослободуел од одговорноста за исплата се смета како да не е ни напишана.

Глава II

Индосамент

Член 10

Секоја меница, и тогаш кога не е изрично трасирана по наредба, може да се пренесе со индосамент.

Меница во која што трасантот ги ставил зборовите: „не по наредба“ или друг израз, кој што значи тоа исто, може да се пренесе само во форма и со дејство на обично устување (цесија).

Меница може да се индосира и на самиот трасант, било да ја тој акцептирал или не, на трасантот или макар на кој друг обвезник. Овие лица можат и на таму да ја индосираат.

Член 11

Индосамент мора да биде безусловен. Секој услов кој што би бил ставен се смета како да не е напишан.

Делимичан индосамент е ништак.

Индосамент на доносител важи како бланко индосамент.

Член 12

Индосаментот мора да се напише на меницата или на листот кој што е за неа врзан (алонж) и мора индосантот да го потпише.

Индосаментот не мора да го означуе ползувачот, а може да се состои и од самиот потпис на индосантот (бланко индосамент). Во овој последен случај индосаментот, за да би бил полноважен мора да биде напишан на грбот на меницата или на алонжот.

Член 13

Со индосаментот се пренесуат сите права кои што произлегуат од меницата.

Кога е индосаментот неисполнет (бланко), тогаш имателот на меница може:

1) да го исполни бланко индосаментот било со свое име било со име на друго лице;

2) натаму да ја индосира меницата бланко или на име на друго лице;

3) просто да ја предаде меницата на трето лице, не исполнуејќи го бланко индосаментот нити ста-вуејќи нов индосамент.

Член 14

Индосантот одговара оти меницата ќе биде акцептирана и исплатена, освен ако е во индосаментот инаку одредено.

Тој може да забрани меницата натаму да се индосира; во тој случај не одговара на лица на кои што меницата ќе биде подоцна индосирана.

Член 15

Оној кој ја држи меницата се смета за нејзин законит имател ако своето право го докаже со непрекината низа на индосаменти. Тоа важи и кога е последниот индосамент бланко (член 11 ст. 3 на овој закон). Во поглед на ова докажување, избришаните индосаменти се сметаат оти не постоат. Кога после бланко индосаментот довојќа друг индосамент, се смета оти потписникот на тој друг индосамент ја стекнал меницата бланко со индосамент.

Ако некој, било со какво собитие, е лишен од меницата, оној кој што ја држи и кој што своето право го докажал онака како што е пропишано во предниот став не е должен меницата да ја предаде, освен ако ја стекнал зломислено или при стечуењето постапил со голема немарност.

Член 16

Лицата против кои што е поставено барање да ги исполнат своите обвези од меницата не можат спрема нејзиниот имател да истакнуат приговори кои што имаат основ во нивните лични односи со трасантот или со некој поран имател на меницата, освен ако сегашниот имател на меницата, при нејзиното стечување, свесно постапил на штета на должникот.

Ако е меницата, која што во време на издавањето била непотполна, дополнително исполнета противно со постоеќјата согласност, повредата на оваа согласност не може да му се приговори на имателот на меницата, освен ако је стекнал зломислено или ако при стечуењето на меницата постапил со голема немарност.

Член 17

Кога индосаментот содржи забелешка „вредност за наплата“, „за инкесо“ како полномоштие“ или макар каква друга забелешка која што значи налог, имателот на меницата може да ги врши сите права кои што од неа произлегуат, но меницата може да ја индосира само како пренос на полномоштие.

Меничните обвезници во таков случај можат да истакнуат спрема имателот на меницата само оние приговори кои што можат да се истакнат спрема индосантот.

Налог содржан во индосаментот од ставот 1 на овој член (индосамент-полномоштие) не престанува заради смртта на налогодавачот нити заради настапуењето на неговата работна неспособност.

Член 18

Кога индосамент содржи забелешка „вредност за обезбедување“, „вредност за залога“ или макар каква друга забелешка под која што се разбира залагање, имателот на меницата може да ги врши сите права кои што од неа произлегуат, но меницата може да ја индосира само како пренос на полномоштие.

Меничните обвезници во таков случај не можат да истакнат против имателот на меницата приговори кои што имаат основ во нивните лични односи со индосантот, освен ако имателот, стечуејќи ја меницата, свесно постапил на штета на должникот.

Член 19

Индосирањето после доспеалоста произведува исто дејство како и индосирањето пред доспеалоста. Но индосирањето после протестот заради неисплата или после истекот на рокот одреден за подигање на таков протест произведува само дејство на обично уступување.

Додека не се докаже противно, недатирааниот индосамент се смета оти е направен пред истекот на рокот одреден за подигање на протест.

Глава III Акцептирање

Член 20

Имател на трасирана меница, како и оној кој што е само држи, може, се до доспеалоста, да му ја поднесе на акцептирање на трасантот во местото на неговото живеење.

Член 21

Во секоја трасирана меница, трасантот може да нареди да се таа поднесе на акцептирање, назначуејќи за тоа рок.

Трасантот може и да забрани меницата да се поднесе на акцептирање, освен кога е во прашање трасирана меница платива кај трето лице или во место различито од местото во кое што трасантот живее, или кога е во прашање трасирана меница на одредено време по видување.

Трасантот може исто така да нареди меницата да не се поднесува на акцептирање пред одреденото време.

И секој индосант може да нареди трасираната меница да се поднесе на акцептирање, назначуејќи за тоа рок или не, освен кога трасантот во неа забранил да се таа поднесува на акцептирање.

Член 22

Меница трасирана на одредено време по видување мора да се поднесе на акцептирање во рок од една година од денот на издавањето.

Трасантот може свој рок да го скупи или да одреди подолг.

Тие срокови индосантите можат да ги скупат.

Член 23

Трасантот може да бара меницата да му се поднесе уште еднаш утреден после првото поднесување на акцептирање. Заинтересираните лица можат да се повикуваат на тоа да ова барање не е исполнето, само тогај, кога е тоа барање забележено во протестот.

Имател на меница не е должен меницата која што ја поднесува на акцептирање да ја остави кај трасантот.

Член 24

Акцепт се пишува на самата меница. Се изразува со збор „признавам“, „примена“, „приватена“ или со кој друг збор кој што тоа исто значи; акцептот го потпишува трасантот. Како акцепт важи и самиот трасантот потпис кога е ставен на лицето на меницата.

Кога трасираната меница е платива на одредено време по видување, или кога врз основа на нарочна наредба има да се поднесе на акцептирање во одреден рок, тогај акцептот мора да биде датиран со денот на кој што е даден, освен ако имателот на меницата бара да се датира со денот на кој што меницата ја поднел на акцептирање. Ако акцептот не се датира, имателот на меницата, да би ги одржал своите регресни права против индосантите и трасантот, мора тоа пропуштање да го устави благовремено со подигнат протест.

Член 25

Акцептот мора да биде безуветен, но трасантот може да го ограничи на еден дел од меничната сума.

Секое друго во акцептот содржано отстапување од состојките на меницата памно е на одбивање акцептот. Се пак акцептантот е обврзан спрема содржината на својот акцепт.

Член 26

Кога во меницата трасантот како место на плаќање означил некое место различито од она во кое што трасантот живее, не именувајќи лице кај кого треба да се изврши исплатата (домцилијат), тогај трасантот при акцептирањето може да го означи тоа лице. Кога тоа не се учини, се смета оти акцептантот се обврзал сам да плати во местото на плаќањето.

Ако е меницата платива во местото на трасантото живеење, овој може при акцептирањето да ја означи адресата на тоа место, дека исплатата има да се изврши (платиште).

Член 27

Со акцептот трасантот се обврзуе меницата да ја плати за доспеалоста.

Ако меницата не биде платена, нејзиниот имател, па макар тоа бил и самиот трасант има врз основа на неа право на непосредна тужба против акцептантот за се што може да се бара спрема чл. 47 и 48 на овој закон.

Член 28

Се смета оти трасантот го одбил акцептирањето на меницата ако напишаниот акцепт го пребришал пред но што ја вратил меницата. Додека не се докаже противно се смета оти акцептот е пребришан пред но што е меницата вратена.

Но ако трасантот писмено го известил имателот на меницата или некој потписник оти меницата ја акцептира, тој спрема ним е обврзан по содржината на дадениот акцепт.

Глава IV

Авал

Член 29

Исплата на меница може за целата менична сума или за некој нејзин дел да се обезбеди со авал (менична гаранција).

Ова обезбедување може да го даде трето лице или дури и некој од потписниците на меницата.

Член 30

Авалот се дава на меницата или на алонжот и го потпишуе авалистата.

Авалот се изразуе со зборови „пер авал“, „како гарант“, „како порачка“, или со макар кој друг израз кој што тоа исто значи.

За давање авал достаточен е потпис на лицето од меницата, освен ако е во прашање потписот на трасантот или трасантот.

Од авалот треба да се види за кого е даден. Ако тоа не се види, важи како да е даден за трасантот.

Член 31

Авалистата одговара онака како што одговара оној за кого гарантира.

Неговата обвеза важи и тогај ако е обвезата, за која што гарантира ништавна од макар кој друг разлог освен заради формален недостаток.

Кога ќе ја исплати меницата, авалистата стечуе право од меницата против оној за кого што гарантирал, како и против оние кои што на овој по меницата му се одговорни (право на регрес).

Глава V

Доспеалост

Член 32

Меница може да се издаде:

по видуење;

на одредено време по видуењето;

на одредено време од денот на издавањето;

на одреден ден.

Ништавна се мениците во кои што доспеалоста е инаку назначена, како и мениците со повеќе доспеалости.

Член 33

Меницата по видуење платива е штом ќе се поднесе. Таа мора да се поднесе на исплата во срок од една година од денот на издавањето. Трасантот може овој срок да го скуси или да одреди подолг. Овие срокови иждостантите можат да ги скусат.

Трасантот може да нареди да меницата платива по видуењето не смее да биде поднесена на исплата пред назначеното време. Во таков случај срокот за поднесување започнуе да тече од тоа време.

Член 34

Доспеалоста на меницата на одредено време по видуењето се засметуе било спрема денот на акцептот било спрема денот на протестот.

Кога протестот не е подигнат, тогај во поглед на акцептантот се смета оти недатиралиот акцепт е ставен последниот ден на срокот предвиден за поднесување на акцептирање.

Член 35

Меница, која што гласи на еден или повеќе месеци од денот на издавањето или од видуењето, доспева соодветниот ден во оној месец кога што има да се изврши исплатата. Ако во тој месец го нема соодветниот ден, тогај меницата доспева последниот ден на истиот месец.

Ако меница гласи на еден или повеќе цели месеци и половина месец од денот на издавањето или од видуењето, тогај најнапред се сметаат целите месеци.

Ако е доспеалоста одредена за почеток, за половина (средина на јануари, средина на февруари и тн) или за крај на месецот, тогај под тие изрази се подразбираат првиот, петнаестиот или последниот ден на месецот.

Изразите „осум дена“ или „петнаест дена“ не значат една или два недели, туку полни осум или петнаесет дена.

Изразот „половина месец“ значи срок од петнаесет дена.

Член 36

Кога е меницата платива на одреден ден во таково место во кое што не важи ист календар кој што важи во местото на издавањето, тогај се смета оти е денот на доспеалоста одреден по календарот кој што важи во местото на плаќањето.

Кога меницата, платива на одредено време од денот на издавањето, се траира од едно место на некое друго место и кога во тие места не важат исти календари, тогај денот на издавањето се доведуе на денот кој што му одговара во календарот кој што важи во местото на плаќањето, па спрема тоа се одредуе доспеалоста.

Сроковите за поднесување на меници се сметаат спрема прописите на предниот став.

Овие прописи не се применуат ако некоја одделна одредба во меницата или битни состојки на меницата покажуат оти се имало намерение за нешто друго.

Глава VI

Плаќање

Член 37

Меница платива на одреден ден или на одредено време после денот на издавањето или видуењето мора да се поднесе на исплата, било на самиот ден на плаќањето, било на еден од два работна дена кои што довоѓаат одма после него.

Кога се поднесе меница на некое пресметковно воведение, се смета оти е поднесена на исплата.

Член 38

При плаќање на меница, трасантот може да бара да му ја имателот предаде, со потврда на меницата оти е исплатена.

Имателот на меницата не може да ја одбие делимичната исплата.

Во случај на делимична исплата трасантот може да бара оваа исплата да се забележи на меницата и да му се со тоа издаде признаница.

Член 39

Имателот на меницата не може да се присили да ја прими исплатата пред доспеалоста на меницата. Трасант кој што плаќа меница пред доспеалоста чини тоа на своја опасност и штета.

Кој ќе плати меница за доспеалоста, полноважно е ослободен од обвезата, освен ако го направил тоа од зла намера или голема немарност. Тој е должен да ја испита правилноста на низот на индосаментите, но не и вистинитоста на потписите на индосантите.

Член 40

Кога е меницата платива во пари кои што не се во тецај во местото на плаќањето, меничната сума може да се плати со пари кои што се тука во тецај, а по вредност која што ја имаат на денот на доспеалоста. Ако е должникот во задоцнење, имателот на меницата може, по свој избор, да бара меничната сума да се исплати со домашни пари по курсот кој важи, било на денот на доспеалоста, било на денот на исплатата.

Вредноста на странските пари ќе се одреди по обичаите кои што важат во местото на плаќањето, но трасантот може да одреди сумата која што треба да се плати да се пресмета по курсот одреден во меницата.

Овие прописи не се применуат кога трасантот одредил исплатата да се изврши баш во пари означени во меницата (одредба на ефективна исплата во странски пари).

Прописите на ст. 2 и 3 на овој член се применуат доколку не се во противност со важекјите валутни и девизни прописи.

Ако е меничната сума означена во пари кои што имаат ист назив но различита вредност во земјата во која што е меницата издадена и во онаа дека е платива, се смета дека се имале пред вид парите на местото на плаќањето.

Член 41

Ако меницата не се поднесе на исплата во срок кој што е означен во чл. 37 на овој закон, секој должник е овластен меничната сума да ја положи во местото на плаќањето кај околинскиот суд, а ако овој го нема, кај месниот народен одбор, на трошок, опасност и штета на имателот на меницата.

Глава VII

Регрес заради неакцептирање и заради неисплата

Член 42

Имател на меница може да врши регрес против индосанти, трасант и други обвезници:

за доспеалоста;

ако меницата не е платена во целост или делимично;

и пред доспеалоста;

1) ако е акцептирањето одбиено, било потполно било делимично;

2) ако е, пред или после акцептирањето, отворен стечај над имотот на трасантот, или ако го обустави тој плаќањето па макар таа обустава и не била утврдена со судска одлука; или ако извршуењето над неговиот имот останало безуспешно;

3) ако е отворен стечај над имотот на трасантот на меницата која што не смее да се поднесе на акцептирање.

Член 43

Делимичното и потполното одбивање на акцептирањето како и делимичното и потполното одбивање на исплатата мора да се утврди со јавен документ (протест заради неакцептирање или заради неисплата).

Протестот заради неакцептирање мора да се подигне во срокови одредени за поднесување на акцептирање. Ако, во случајот предвиден во ст. 1 чл. 23 на овој закон, меницата била поднесена прв пат на последниот ден на рокот, протестот може да се подигне уште и утреден.

Протест заради неисплата на меница платива на одреден ден или на одредено време од денот на издавањето или од видуењето мора да се подигне на еден од два работна дена кои што довоѓаат одма после денот на плаќањето на меницата. Ако е во прашање меница платива по видуење, тогај протестот мора да се подигне спрема прописите на предниот став за подигање протест заради неакцептирање.

Кога е подигнат протест заради неакцептирање, тогај не е потребно меницата да се поднесе на исплата нити да се подигне протест заради неисплата.

Ако, пред или после акцептирањето, трасантот го обустави плаќањето или ако извршуењето над неговиот имот останало безуспешно, имателот на меницата може да врши регрес дури од кога ќе му ја поднесе на трасантот меницата на исплата и од кога протестот ќе биде подигнат.

Во случај на стечај отворен над имотот на трасантот пред или после акцептирањето, како и во случај на стечај отворен над имотот на трасантот на меницата која што не смее да се поднесе на акцептирање, имателот на меницата може да врши регрес кога ќе поднесе судско решење за отворање на стечајот.

Член 44

За одбивање на акцептирањето или исплатата имателот на меницата мора да го извести својот индосант и трасант во рок од четири работна дена после денот на протестот, или после денот на поднесуењето меницата ако во оваа постои одредба „без трошкови“. Ако е протестот заменет спрема прописот на чл. 77 на овој закон, рокот се смета од денот на внесуењето изјавата за одбивање во регистер на протести.

Секој индосант мора, во рок од два работна дена после денот на примениот извештај, да му го соопшти овој извештај на индосантот кој што му претходи, назначуејќи ги имињата и адресите на оние кои што ги дале пораните извештаји и така по ред се до трасантот.

Кога во смисла на предните ставови се дава извештај на некој потписник на меницата, мора, во рок кој што за овој потписник важи да се испрати ист таков извештај и на неговиот авалист.

Ако некој од индосантите не означил своја адреса или ја означил нејасно, достаточна е извештајот да му се испрати на индосантот кој што му претходи.

Извештајот може да се даде во макар каква форма, па и со просто враќање на меницата.

Кој дава извештај, должен е да докаже оти тоа го направил во пропишан рок. Се смета оти е бла-

говремено постапено и кога писмото, со кое што се дава извештајот, предадено на пошта во пропишан срок.

Кој што не даде извештај во горе означениот срок, не ги губи заради тоа своите менични права, но за заштита која што ќе настане заради неговото пропуштање тој одговара до височината на меничната сума.

Член 45

Трасант, индосант или авалиста може со одредба „без трошкови“, „без протест“ или макар со каква друга соодветна одредба, напишана и потпишана на меницата, да го ослободи нејзиниот имател од обвезата да, заради вршење регрес, подига протест заради неакцептирање или неисплата.

Оваа одредба не го ослободува имателот на меницата ни од поднесувањето меницата во пропишани срокови ни од благовременото давање извештај. Пречекорувањето на сроковите го докажува оној кој што тоа го истакнува против имателот на меницата.

Одредбата која што трасантот ја напишал дејствува спрема сите потписници; онаа која што ја напишал индосантот или авалистата дејствува само спрема оној кој што ја ставил. Ако имател на меница, противно на одредбата која што ја напишал трасантот, подигне протест сам ќе ги сноси протесните трошкови. Кога одредбата потече од индосантот или авалистата, трошковите на протестот, ако е подигнат, можат да се маплатат од сите потписници.

Член 46

Сите оние кои што меницата ја трасирале, акцептирале, индосирале или авалирале му одговараат солидарно на имателот на меницата.

Имател на меница има право да постапи против сите тие лица било поединечно било против повеќе нив било против сите заедно; при тоа, не е должен да се држи на редот со кој што тие се обврзале.

Исто право приваѓа на секој потписник на меницата кој што ја откупил.

Поставување барање против еден од обвезниците не спречува да се постапи против другите, па макар да тие довогале после овој против кој е прво постапено.

Член 47

Имател на меница може да бара од оној против кој го врши регресот:

1) износ за кој што меницата не е акцептирана или исплатена како и камата ако била во меницата одредена;

2) камата по стопата од 6% сметајќи од доспеелоста;

3) трошкови на протестот, испратените извештаји, како и другите трошкови.

Ако се бара регрес пред доспеелоста, тогај од меничната сума се одбива есконт. Тој есконт се одредува по стопата на званичниот есконт (есконт на Народната банка ФНРЈ) која што постои на денот на регресот во местото на живеење на имателот на меницата.

Член 48

Кој што откупил меница може да бара од оние кои што нему му одговараат:

1) целокупен износ кој што го исплатил;

2) 6% камата на тој износ, сметајќи од денот кога го исплатил;

3) трошкови што ги имал.

Член 49

Секој обвезник, против кој се врши или против кој може да се врши регрес, овластен е кога ќе ја исплати регресната сума, да бара да му се предаде меницата заедно со протестот и сметката на која што е потврдена исплатата.

Секој индосант, кој што ја откупил меницата, може да го и пребрише својот индосамент и ин-

досаментите на индосантите кои што довогјаат после него.

Член 50

Кога се врши регрес заради делимично акцептирање, тогај оној, кој што го исплатил делот на сумата за кој што меницата не била акцептирана, може да бара таа исплата да се забележи на меницата и за тоа да му се издаде признавица. Имплатот на меницата должен е, освен тоа, да му издаде препис на меницата, со потврда оти е верен на оригиналот, како и протест заради вршење натамошен регрес.

Член 51

Секој кој што има право да врши регрес може, доколку не е противно договорено, да се наплати со помош на нова меница, трасирана по видување на некое од лицата нему одговорни и платива во местото на живеењето на тоа лице (повратна меница).

Повратна меница обваќа, покрај износи означени во чл. 47 и 48 на овој закон, уште и куртажа, како и такса за повратна меница.

Ако повратна меница ја трасира имателот, меничната сума се одредува по курс кој што го има меницата по видување, трасирана од местото на плаќањето на првобитната меница на местото на живеењето на обвезникот на кого се влече. Ако повратната меница ја трасира индосантот, меничната сума се одредува по курс, кој што го има меницата по видување, — трасирана од местото на живеење на трасантот на повратната меница на местото на живеењето на обвезникот.

Член 52

Со протек на сроковите: за поднесување меници по видување или на одредено време по видување,

за подигање протести заради неакцептирање или заради неисплата,

за поднесување на исплата меница која што содржи одредба „без трошкови“,

имател на меница ги губи своите права против индосантите, против трасантот и против другите обвезници, освен акцептантот.

Ако меница не се поднесе на акцептирање во срок кој што трасантот го одредил, имателот на меницата го губи правото на регрес и заради неисплата и заради неакцептирање, освен ако од содржината на одредбата не произлегува оти трасантот само сакал да се ослободи од одговорноста за акцептирање.

Ако е срокот за поднесување одреден во некој индосамент тогај со тоа може да се користи само индосантот кој што го напишал индосаментот.

Член 53

Кога во предвидените срокови меницата не може да се поднесе или протест да се подигне заради несовладиви пречки (законски прописи на некоја држава или некој друг случај на виша сила), тогај тие срокови се продолжуваат.

Имателот на меницата должен е во случај на виша сила без одлагање да го извести својот индосант и тој извештај, со дата и свој потпис, да го забележи на меницата или на алонжот; за друго важат прописите на чл. 44 на овој закон.

Кога виша сила престане, имателот на меницата мора без одлагање да ја поднесе меницата на акцептирање или на исплата и, ако треба да подигне протест.

Ако виша сила трае повеќе од триесет дена после доспеелоста за вршење регрес не е потребно ни поднесување на протестирање на меницата.

Кај меница по видуење и на одредено време по видуење, рокот од триесет дена тече од денот на кој што имателот на меницата го известил својот индосант за виша сила, па макар тоа го направил и пред истекот на срчковите за поднесување; кај меници на одредено време по видуењето, рокот од триесет дена се позгледува со тоа време по видуењето означено во меницата.

Не се сметаат како случаи на виша сила оние пречки кои што се чисто лични за имателот на меницата или за оној на кој што тој му доверил меницата да ја поднесе или да го подигне протестот.

Г л а в а VIII

Интервенција

1. Заеднички прописи

Член 54

Трасантот, индосантот или авалистата можат во меницата да назначат лице кое што по потреба ќе акцептира или плати (интервениент).

Интервениентот може меницата, под долу пропишаните услови, да ја акцептира или плати за макар кој обвезник против кого може да врши регрес.

Интервениентот може да биде трето лице, па и трасантот или макар кој од обврзаните по меницата, исклучувајќи го акцептантот.

Интервениентот е должен во рок од два работна дена да го известува за својата интервенција оној за кого што посредува. Ако го пречекори овој рок, одговара до височината на меничната сума за штетата која што ќе настане заради тоа пречекорување.

2. Акцептирање со интервенција

Член 55

Акцептирање со интервенција може да се врши кога год е пред доспеалоста на меницата нејзиниот имател е овластен на регрес по меницата која што може да се поднесе на акцептирање.

Кога е на меницата назначено некое лице да ја акцептира меницата по потреба или по потреба во местото на плаќање да ја исплати, имател на таква меница не може пред доспеалоста да го врши своето право на регрес против оној кој што го ставил тоа назначување, како ни против потписниците кои што после него довогјаат, освен кога меницата му ја поднел на назначеното лице и го подигнал протестот, бидејќи оно одбило да даде акцептирање.

Во други случаи, имателот на меницата може да го одбие акцептирањето со интервенција. На ако го допушти го губи регресот кој што пред доспеалоста му припаѓа против оној за кого е даден акцептот, како и против потписниците кои што после овој довогјаат.

Член 56

Акцепт со интервенција се бележи на меницата; него што потпишува интервениентот. Во него се назначува за кого е даден, ако тоа не се назначи, се смета оти е даден за трасантот.

Член 57

Интервениентот, кога ќе акцептира меница одговара спрема нејзиниот имател и спрема индосантите кои што довогјаат после должникот за кого интервенирал онака како тој должник одговара.

Макар да е меницата со интервенција акцептирана, оној за кого е тоа направено а исто така и оние кои што му одговараат нему, можат, кога ќе го исплатат износот означен во чл. 47 на овој закон, да бараат од имателот да ја предаде меницата заедно со протестот, ако имало место, како и со сметката на која што е потврдена исплатата.

3. Исплата со интервенција

Член 58

Исплата со интервенција може да се врши во сите случаи во кои што, било за доспеалоста било

пред доспеалоста, имателот на меницата стекнал право на регрес.

Исплатата со интервенција го обваќа целокупниот износ кој што инаку би имал да го измири оној за кого се интервенира.

Таа мора да се изврши најдалеку утреден по последниот ден допуштен за подигање протест заради неисплата.

Член 59

Ако меницата ја акцептирале интервениентите кои што имаат свое место на живеење во местото на плаќање, или ако се во меницата означени по потреба да ја платат лица кои што во тоа место имаат свое место на живеење, имателот на меницата должен е оваа да им ја поднесе на сите тие лица, и, ако е потребно, да подигне протест заради неисплата најдалеку утреден по последниот ден допуштен за подигање протест.

Ако протестот не се подигне во тој рок, исплаќаат од обвезата: оној кој што ја назначил адресата по потреба или за кого со интервенција меницата била акцептирана, а така исто и индосантите кои што по него довогјаат.

Член 60

Имател на меницата кој што одбие исплата со интервенција го губи регресот против оние кои што со таа исплата би биле ослободени.

Член 61

Исплата со интервенција мора да се потврди со изјава за измирување ставена на меницата со назначувањето на оној, за кого е платено. Ако тоа лице не се назначи, се смета да е платено за трасантот.

Меницата и протестот, ако е подигнат, се предаваат на интервениентот-плаќачот.

Член 62

Интервениентот-плаќачот стечува права кои што произлегуваат од меницата против оној за кого платил и против оние кои што на овој по меницата му се обвезни. Но тој не може меницата натаму да ја индосира.

Индосантите кои што довогјаат после потписникот за кого е платена ослободени се од обвезата.

Кога повеќе интервениенти понудат исплата, првенствено има оној кој што ослободува најповеќе обвезници. Ако знаејќи за тоа, интервениентот отстапи противно на ова правило, го губи регресот против оние кои што би биле ослободени.

Г л а в а IX

Умножување и преписи

1. Умножување

Член 63

Трасирана меница може да се издаде во два или повеќе истоветни примерци.

Овие примерци мораат да бидат во својот слог означени со текуќи број; ако тоа не се учини, секој примерок се смета како одделна меница.

Секој имател на меница во која што не е назначено да е влечена само во еден примерок, може да бара на негов трошок да му се издаде уште еден или повеќе примерци. Заради тоа треба да му се обрати на својот непосреден индосант, кој што е должен во тој поглед да му помогне кај својот индосант, и така со ред се до трасантот. Индосантите се должни да ги повторат своите индосаменти на новите примерци.

Член 64

Исплатата на еден од месечните примерци ослободува од обвеза и по сите други примерци, па макар

во меницата и да не стои оти со исплатата по еден примерок се ништи вредноста и на другите примерци. Трасатот остане обврзан по секој акцептиран примерок кој што не ќе му биде вратен.

Индосантот, кој што ги пренел примерците на разни лица, како и сите идни индосанти одговорни се по сите невратени примерци кои што носат нивни потпис.

Член 65

Кој што ќе испрати еден примерок на акцептирање, должен е на другите примерци да го назначи името на лицето, кај кого тој примерок се навогја. Ова лице должно е да го предаде на законитиот имател на макар кој друг примерок.

Ако оно одбие да го направи тоа, законитиот имател на овој друг примерок може да врши регрес дури кога со протест ќе утврди:

- 1) на негово барање да не му е предаден примерокот испратен на акцептирање;
- 2) да ни по еден друг примерок не можел да добие акцепт или исплата.

2. Преписи

Член 66

Секој имател на меница има право да направи од неа препис.

Преписот мора да содржи точно препишана изворна меница со индосаментите и сите други одреди кои што на неа се навогјаат. Во преписот мора да се назначи дека се завршуе.

Препис може да се индосира и авалира на ист начин и со исто дејство како и изворната меница.

Член 67

Во преписот мора да се означи лице кај кого се навогја изворната меница. Препис во кој што тоа не е направено нема менично-правна вредност.

Лице кај кого изворната меница се навогја должно е меницата да ја предаде на законитиот имател на преписот. Ако оно тоа го одбие, имателот на преписот може да врши регрес против оние кои што го индосирале или авалирале преписот дури од кога ќе утврди со протест на негово барање да не му е предадена изворната меница.

Ако изворниот документ, после последниот индосамент, ставен пред но што е направен преписот, содржи одредба „почнуејќи одовде индосаментот важи само на преписот“, или макар каква друга ознака која што тоа исто значи, ништав е секој индосамент кој што после тоа би бил ставен на изворната меница.

Г л а в а X

Преправање на меница

Член 68

Ако е слогот на некоја меница преправен, оние кои што меницата ја потпишале после тоа преправање одговараат спрема преправениот слог, а пораните потписници одговараат спрема првобитниот слог.

Г л а в а XI

Протест

Член 69

Протест се подига кај околиски судови во подрачје на нивната месна надлежност.

Кај околиски судови работи на протести судија, а може и судски чиновник кому претседателот на судот со распоредот ќе му ја довери таа должност.

Министерот на правосудието ФНРЈ, во согласност со Министерот на поштите, може со уредба да пропише и кај поштите да се подигаат протести.

Член 70

Кога се подига протест, протестниот орган, во смисла на наредбата на чл. 106 на овој закон, ја поднесуе меницата на оној против кого се бара протест и го повикуе да ја изврши бараната чинидба.

Ако бараното лице не се најде во својот работен локал, кога го има, односно во жилиштето, кога работен локал нема, или ако се најде, но барањето не може да му се соопшти макар од која причина, протестниот орган не е должен да ја повтори протестната постапка.

Се смета да е докажано оти работниот локал или жилиште не можел да се пронајдат само тогај ако во протестот е забележено да се протестниот орган безуспешно распрашуел за тоа кај месниот народен одбор.

Ако протестниот орган не би бил достаточо брижлив во распрашуењето за работниот локал или жилиште, протестот се пак е силен, но органст со тоа не се ослободуе од одговорноста за штетата.

Член 71

Протестот мора да содржуе:

1) препис на протестираната меница односно протестираните меничен препис, како и сите изјави односно забелешки на нив; ако се протестот подига по меница издадена на странски назив, тогај мора да се приложи и превод на меницата, со заверка на оној кој што го подига протестот;

2) име или фирма на лицето по чие барање и против кого се подига протестот;

3) потврда да барањето лице не ја извршило чинидбата, која што врз основа на меницата од него се бара или да протестниот орган не можел да го најде во неговниот работен локал или жилиште, или, ако го и нашол, макар од било која причина да не можел да му го соопшти барањето;

4) место, ден, месец, година и саат, кога е и локалот дека е превземена или безуспешно опитана протестната постапка;

5) дата на протестот, број под кој е заведен во регистар на протестите, службен потпис на протестниот орган, како и печат на надлештвото.

Оној дел на меницата или на преписот кој што не може да се прочита, протестниот орган ќе го означи во протестот како нејасен.

Ако бараното лице го образложи одбивањето на чинидбата или ако трасатот постави барање спрема чл. 23 ст. 1 на овој закон треба и тоа да се забележи во протестот.

Член 72

Кога врз основа на иста меница се бараат повеќе чинидби или кога иста чинидба се бара од повеќе лица, наместо повеќе протести, може да се подигне само еден протест.

Член 73

Пропуштената чинидба, заради која што протестот е баран може да се изврши и во раче односно во писанство на протестниот орган (чл. 69 на овој закон). Одредба или напатствие кое што на тоа би се противила нема вредност спрема лицето кое што има да ја изврши чинидбата.

На случај на исплата меничниот долг, протестниот орган ја потврдуе таа исплата на меницата и меницата ја предава на лицето кое што ја извршило исплатата.

Ако меничниот должник исплати еден дел на меничната сума, тоа ќе се забележи на изворната меница и во протестот и за тоа на плакјачот ќе му издаде признаница на преписот на протестирана меница.

Член 74

Ако меничниот обвезник ја исплати меничната сума, но одбие да ги исплати протестните трошкови,

ова опстојателство ќе се утврди со протестот, а самата меница ќе му се предаде на плаќачот. Накнада на протесните трошкови се бара врз основа на овој протест.

Член 75

Документот за протестот мора без одлагање да му се предаде на имателот на меницата или на лице кое што во негово име ја поднело меницата на протест.

Член 76

Протестниот орган должен е целата содржина на подигнатите протести да ги заводи по ред, по нивната дата и број, во нарочен регистер.

Формата и начинот на водењето на протестниот регистер ќе ја пропише Министерот на правосуднието ФНРЈ.

Врз основа на протестниот регистер, протестниот орган им издава на лицата заинтересирани по дотичната меница заверени преписи на протестот со наплата на такса.

Член 77

Ако трасантот во слогот на меницата не бара да протестот биде во форма на јавен документ, протестот заради неакцептирање или неисплата може, по пристанок на имателот на меницата, да биде заменет со писмена изјава на меницата на она лице од кого е барано чинењето (трасат, акцептант, домицилијат, адресат по потреба или интервениент). Изјавата на овие лица мора да биде датирана, потпишана и во протестниот срок внесена во регистерот на протести за што протестниот орган ставае потврда на протестираната меница или алонж.

За меници до 500 динари заклучно, Владата ФНРЈ може со уредба да пропише да протестниот орган, на место протестот по претходните преписи (чл. 69 до 77 ст. 1 на овој закон), со препорачено писмо да им го достави преписот на меницата на сите менични должници, со забелешка да е меницата протестирана. За тоа на барање се издава уверење кое што се упишуе во протестниот срок во регистерот на протести. Во таков случај отпаѓа извештајот по чл. 44 на овој закон.

Глава XII

Застарелост

Член 78

Сите менично-правни барања против акцептантот застаруваат за три години, сметајќи од доспеалоста.

Менично-правните барања на имателот на меницата против индосантите и против трасантот застаруваат за година дена, сметајќи од денот на благовременно подигнатиот протест, а ако се во меницата навојга одредбата „без трошкови“, тогај од доспеалоста.

Менично-правните барања на индосантите едни против други и против трасантот застаруваат за шест месеци, сметајќи од денот кога индосантот меницата ја откупил или од денот кога е против него кај судот постапено.

Член 79

Застареноста се прекинуе со поднесување тужбата на суд. Со тужба се издначуваат: пријава на меничното побарување во стечај, остварување менично-правното барање во тек на парница, повикување во заштита, извештај со кој што тужениот го обавестуе својот претходник оти е против него поднесена регресна тужба, предлог за извршување кој што државното кредитно претпријатие го направи во смисла на чл. 26 (2) Законот за уредување и работење на кредитниот систем, како и извештај за тоа кога државното кредитно претпријатие им го испракја на регресните должници. Извештајот се соопштуе преку суд или непосредно со препорачено писмо, во кој

случај денот на кој писмото е предадено на пошта се зема како ден на соопштување.

Член 80

Прекината застареност повторно започнува да тече:

1) во случај на поднесување тужба и во случај на остварување барањето во текот на парница, од денот на последната парична работа, ако ни во еден ни во друг случај парницата не се продолжи,

2) во случај на пријава во стечај, од денот на свршотокоот на стечајната постапка, и во случај кога се оспори во стечајот пријавеното барање, од денот на оспорувањето;

3) во случај на повикување во заштита и известување за поднесена тужба, од денот кога парницата правосјално се заврши.

Член 81

Ако поверителот во текот на последните три месеци пред истекот на рокот на застареноста заради престанувањето на судското работење или заради воена служба во војна или заради виша сила (чл. 53 на овој закон), бил спречен во остварувањето на своите менични права, застареноста не тече додека трае таа спреченост. Застареност такугјере не тече додека трае стечај над поврсителовиот имот. Кога ќе престанат овие пречки, застареноста не може да се заврши пред триесет дена, доколку нејзиниот рок би истечуел пред тоа време.

Член 82

Ако парнично неспособно лице, макар во кој момент во текот на последните три месеци на рокот на застареноста, нема застапник, тогај застареноста која што против него тече не може да се заврши пред истекот од три месеци од моментот кога тоа лице постанало парнично способно или добило застапник. Тоа исто важи и за случај да застапникот изгуби парнична способност или да меѓу него и парнично-неспособното лице постои сукоб на интересите, во поглед на подигната тужба или тужба која што би имала да се подигне.

Застареноста на едно менично побарување кое што чини дел на некоја оставнина или кој што паѓа на терет на некаква оставнина, не може да се заврши пред истекот на шест месеци после смртта на покојникот.

Член 83

Прекинувањето и обуставувањето на застареноста дејствуваат само спрема оној, спрема кого настанала причината за прекинување односно обуставување.

Член 84

Причините на прекинувањето и обуставувањето на застареноста на инострано право дејствуваат во смисла на овој закон само доколку одговараат на причините наведени во предните членови.

Глава XIII

Неоправдано обогатување

Член 85

Трасантот, акцептантот и индосантот, чиите менични обвези се угасиле заради застареноста или заради тоа што се пропуштени чинења пропишани заради одржувањето на меничните права, му одговараат на имателот на меницата, ако на негова штета неоправдано се обогатиле. Другите менични обвезници ослободени се од оваа одговорност.

Имотно барање кое што се заснива на одговорност заради неоправдано обогатување може да се оствари и врз основа на судска одлука за амортизација на нестаниатата меница.

Одговорноста заради неоправдано обогатување застарува за три години; во сето останато на оваа застареност се применуваат прописите на трговското односно граѓанското законодавство.

Глава XIV

Право на залога и придржај

Член 86

Кога, заради обезбедување на менично побарување, имател на меница, врз основа на писмена изјава, прими во залога некаква движна ствар или побарување, а должникот не ја исполни на време својата менична обвеза, тогаш имателот на меницата има право од залогата да се намира не подигајќи тужба против залагачот.

Во таа цел имател на меница може:

1) врз основа на меница и документ за залога да бара од суд надлежен било за него било за залагачот, продавачка на залогата; судот наредуе јавна продавачка не преслушувајќи го залагачот; со тоа не се отклопуе одговорноста на имателот на меницата за злоупотреба на заложното право;

2) заложените менични или други барања да се валпатат и од добивените пари да се намири; или заложените барања да се задржат за себе до износот на своето побарување.

Сите овие права му припаѓаат на имателот на меницата и во случај кога залагачот падне под стечај.

Како за намераваната така и за извршената продавачка или задржување на залогата имателот на меницата мора, по можност без одлагање, да го извести должникот, како и залагачот, ако е тоа трето лице.

Имателот на меницата е должен, ако се намири потполно за своето побарување, да му ја предаде на залагачот, односно во неговата стечајна маса, изворната меница како и добивениот вишок. Делимичното намирување мора да се забележи на меницата.

Член 87

Со стечување правото на тужба или на регрес, имателот на меница стечуе и право на придржај над должниковите пари, движности и хартии од вредност, кои што по законит пат дошле во негови раце или со кои што може да располага. Но право на придржај над споменатите предмети не може да се врши, ако должникот или трето лице, при урачувањето или пред тоа, му ставиле до знаење на имателот на меницата оти предметите се даваат во нарочна цел.

Имателот на меницата може да се послужи со правото на придржај и пред нешто барањето му досега, ако должникот паднал под стечај или ако извршувањето на меничниот долг од неговиниот имот останало безуспешно, или ако е должникот трговец кој што ги обуставил своите бизниса. Во овие случаи не стечувањето до знаење оти предметите се даваат во нарочна цел не го исклучуе вршењето правото на придржај, ако дотичните предмети дојде во раце на имателот на меницата или во неговата власт на располагање пред нешто наставиле горе наведените постојателства или пред нешто тој за нив дознал.

Член 88

Имателот на меницата мора, по можност без одлагање да го извести должникот за вршење правото на придржај.

Доколку странките инаку не се договорат, правото на придржај на имателот на меницата му престануе, ако неговото побарување доволно се обезбеди со депозит во пари или во хартии од вредност.

Член 89

Правото на придржај има исто дејство како и правото на залога по чл. 86 на овој закон. Импателот на меницата, по писмен пристап на должникот или врз основа на правосилна пресуда на судот надлежен било за придржачот било за должникот, со која што е признато правото на придржај може:

1) придржаните готови пари да ги употреби на изменување на своето побарување;

2) со придржаните други предмети да постапуе во смисла на чл. 86 на овој закон.

Глава XV

Амортизација на меница

Член 90

Оној кому му нестанала меница може на надлежниот суд на местото на плаќањето да му предложи да ја амортизира.

Во предлогот мора да се изнесе главната содржина на нестанатата меница и да се учини за вероватно оти и залагачот таа меница ја имал или врз основа на оваа да му припаѓа некое право.

Ако судот најде да се поднесените подаци доволно ке издаде оглас, во кој што ке ја изложи главната содржина на нестанатата меница со позив да оној кај кого се навогза ја покаже на судот во рок од 60 дена, оти судот инаку, по протекот на овој рок, ке ја огласи за поништена.

Овој оглас ке се објави еднаш во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Ако денот на плаќањето веќе доспеал рокот за покажување тече од денот на огласот, а ако денот на плаќањето довогза дури подоцна, тогаш од протекот на овој ден, ако на меницата по видување или на одредено време по видување рокот за поднесување не и протекнал, тогаш рокот за покажување на нестанатата меница тече од последниот ден на рокот одреден за поднесување на видување.

За овој оглас судот ке го извести предлагаачот и сите во меницата именуени лица.

Член 91

Предлагач на амортизација мора, да би одржал регрес против трасантот на неакцептирана меница, како и против трасантот кој што го заорали поднесувањето меницата на акцептирање, во текот на рокот одреден за подигање протест заради неакцептирање или неисплата и во место одредено, да подигне протест, поднесувајќи ја главната содржина на нестанатата меница. Протестот го заменуе поднесувањето на меницата на акцептирање или на исплата и подигањето на односите протести. Накнадата на трошките за тој протест ке може да се бара.

Врз основа на судска одлука со која што се наредуе постапка за амортизација, предлагаачот може, ако инаку не договорил, барат должникот на нестанатата меница, да бара да акцептирот, а во случај на предлогот став трасантот, да ја положи меничната сума на надлежниот орган на власта аналогно наредбата на чл. 41 на овој закон, или такво барање нема место, ако оној од кого се бара полагање на меничната сума докаже оти предлагаачот нема право да бара амортизација.

Член 92

Ако меницата во текот на рокот, одреден во огласот, не се поднесе, тогаш судот ја огласуе нестанатата меница за амортизирана и за тоа го известуе акцептантот односно трасантот на неакцептираната меница или трасантот кој што го забранил поднесувањето на меницата на акцептирање, ставувајќи му до знаење оти меничната сума може да му ја исплати на предлагаачот на амортизацијата. Судот за амортизирањето на меницата ке го извести предлагаачот како и сите во меницата именуени лица.

Врз основа на амортизирана меница не можат да се остваруат никакви менични права.

Врз основа на одлука за амортизација предлагаачот може против акцептантот, а во случај на ставот 1 чл. 91 на овој закон против трасантот да ги остваруе своите менични права како да има неамортизирана меница. Но тие менични должници не ке бидат обврзани да ја извршат исплатата, ако докажат оти предлагаачот бесправно добил одлука за амортизација.

Член 93

Ако во рокот кој што со огласот е одреден се појави оној кај кого се навогја меницата за која што амортизацијата е барана, судот бидејќи меницата му е покажана на предлагачот и од кога ќе ги преслуша заинтересираните лица, ќе ја обустави натамошната постапка.

Глава XVI

Сукоби на закони

Член 94

Способност на лице менично да се обврзе одредуе закон на неговата земја. Ако тој закон упатуе на закон на некоја друга земја, тогај се применуе законот на таа друга земја.

Лице кое што спрема законот означен во предниот став би било менично-правно неспособно, се пак полноважно е обврзано ако потписот го дал на подрачје на земја по чии закони би имало менично-правна способност.

Член 95

Формата на примање менични обвези ја одредуе закон на земјата на чието подрачје тие обвези се примени.

Исклучително од тоа.

1) ако примените менични обвези не се полноважни спрема прописите на предниот став, но му одговараат на законот на земјата дека е некоја подоцна обвеза примена, тогај опстојателството да се пораните обвези во поглед на формата неправилни не ја одзема полноважноста на тие подоцни обвези;

2) меничните обвези меѓу нашите државјани примени во иностранство, ако одговараат на прописите на овој закон, полноважни се, макар да не одговараат на законот на местото дека настанале.

Член 96

Формата и сроковите на протестот, како и формата на другите чинења потребни за вршење или за одржување на меничните права ги одредуе закон на земјата на чието подрачје мора да се подигне протестот или изврши чинењето.

Член 97

Дејството на обвезите од акцептантот на трасирана меница и издавачот на сопствена меница го одредуе закон кој што важи во местото, дека се овие документи плативи.

Дејството кое што произведуат обвези на другите менични должници го одредуе закон на земјата на чието подрачје се дадени потписите со кои што се тие обвези примени.

Член 98

Сроковите за остварување регресните барања ги одредуе, во поглед на сите менични потписници, закон на местото во кое што е меницата издадена.

Исто така закон на местото на издавањето на документот одредуе да ли имателот на меницата стекнуе барање кое што дало повод за издавање на документот.

Член 99

Прашање, да ли акцептот може да се ограничи на еден дел на сумата и да ли имателот на меницата е должен или не да прими делимична исплата, се решава спрема закон на земјата дека е трасираната меница платива.

По истиот закон се расправуе и прашањето на делимичната исплата на сопствена меница.

Член 100

Закон на земјата дека е меницата платива одредуе мерки кои што има да се превземат во случај на губење или кражба на меница.

Глава XVII

Општи наредби

Член 101

Менично може да се обврзе секое лице кое што спрема прописите на граѓанското или трговското законодавство може со одговор да се обврзе.

Член 102

Неписмено лице или лице кое што не може да пишуе менично се обврзуе кога на меницата или на алонжот стави ракознак, кој што судот ќе го завери. Штембил, мухур и потпис со еврејски писмена се сметаат као ракознак.

Менична обвеза може да се прими за неписмено лице само врз основа на полномоштие, кое што тоа го издало и суд го заверил. Со ова не се мењаваат законските одредби за потпишување под трговска фирма.

Во судска заверка чиновникот мора да стави лично или преку приведени сведоци да го познава лицето кое што сака менично да се обврзе или да издаде полномоштие, потоа на споменатото лице да му е прочитана изјавата со која што се обврзуе менично или со која што дава полномоштие и да тоа потврдило оти тоа одговара на неговата волја. Заверката мора да има службен број, печат и потпис на чиновникот.

Член 103

Потписот на слепи лица на меница важи само тогај ако суд го заверил на начин пропишан во претходниот член. Тоа исто важи и за полномоштие издадено заради менично задолжување.

Член 104

Ако меница доспева на законски празник, нејзината исплата може да се бара дури следниот работен ден. Така исто и сите други чинења, кои што се однесуат на меницата, особено поднесување на акцептирање и протест, можат да се превземат само на работен ден.

Кога некое од тие чинења мора да се изврши во некој срок, чииот последен ден е законски празник, тогај тој срок се продолжуе до првиот работен ден кој што довогја одма по протекот на рокот. Празничните денови во текот на рокот се убројуат при пресметувањето на рокот.

Член 105

Ни во законските срокови ни во сроковите одредени во меницата не се убројуе денот од кого тие кинисуат.

Никакви денови на почетокот, ни законски ни судски, не се допуштени.

Член 106

Поднесување меница на акцептирање или на исплата и сите други чинења кои што по овој закон има да се превземат заради вршење или одржување меничните права, мораат да се превземат во работен локал и во време одредено како работно од надлежните власти. Ако локалот не може да се пронајде или ако од меницата не се гледа да бараното лице има работен локал, тогај мора да се бара во жилиштето.

Во случај на чл. 26 ст. 2 на овој закон меницата се поднесуе на исплата во локалот или кај лице кое што трасатот го означил.

Чинењето може да се изврши и во локалот, жилиштето или работното време, ако на тоа пристане лицето спрема кое се врши.

ВТОР ДЕЛ

Сопствена меница

Член 107

Сопствена меница содржи:

- 1) означување да е меница, внесено во самиот слог на документот на јазик на кој што е таа составена;
- 2) безуветно нафакјање оти одредената сума на пари ќе се плати;
- 3) означување доспеалоста;
- 4) место дека плаќањето треба да се изврши;
- 5) име на оној кому или по чија наредба мора да се плати;
- 6) означување денот и местото, дека е сопствената меница издадена;
- 7) потпис на оној кој што меницата ја издава (издавач).

Член 108

Документ, во кој што не би бил макар кој од состојците поброени во претходниот член, не важи како сопствена меница, освен во случаи кои што се одредени во следните ставови.

Сопствена меница, во која што не е означена доспеалоста, се смета како меница по видуење.

Ако не е нарочно одредено, важи како место на плаќање, а заедно и како место на живеење на издавачот, она место кое што е назначено како место на издавање на меницата.

Сопствена меница, во која што не е назначено местото на издавање, се смета да е издадена во местото, кое што е означено покрај името на издавачот.

Член 109

На сопствена меница, доколку не се во противност со нејзината природа, се применуат следните прописи на овој закон за трасираната меница:

- за видосамент (чл. 10 до 19);
- за доспеалост (чл. 32 до 36);
- за плаќање (чл. 37 до 41);
- за регрес зарад. неисплатата (чл. 42 до 49, 51 до 53);
- за интервенција (чл. 54, 58 до 62);
- за преписи (чл. 66 и 67);
- за преправање меница (чл. 68);
- за протест (чл. 69 до 77);
- за застареност (чл. 78 до 84);
- за неоправдано обогатување, право на залога и придржај (чл. 85 до 89);
- за амортизација (чл. 90 до 93);
- за сукоб на закони (чл. 94 до 100);
- општи наредби (чл. 101 до 106).

На сопствена меница исто така се применуат прописите за меницата платива кај трето лице или во место различито од трасативото живеење (чл. 4 и 26); за одредување камата (чл. 5), за разликите во назначувањата сумата која што има да се плати (чл. 6), за полноважност на потписот ставен на меница која што содржи потписи споменати во чл. 7, за полноважност потписот на лице кое што работи без овластување или кое што го пречекори своето овластување (чл. 8), како и за дополнителното исполнување (чл. 16 ст. 2).

На сопствена меница се применуат и прописите за авал (чл. 29 до 31). Во случајот предвиден во чл. 31, последниот став, ако во авалот не се назначи за кого е даден, важи да е даден за издавачот на сопствената меница.

Член 110

Издавачот на сопствена меница одговара онака како одговара акцептант на трасирана меница. Сопствените меници плативи на одредено време по видуење мораат да му се поднесат на видуење на издавачот во срокови одредени во чл. 22 на овој закон. Издавачот го потврдува видуењето со датирани потпис на самата меница, а рокот по видуењето

тече од датата на видуењето. Ако издавачот одбие да го потврди видуењето, тоа одбивање мора да се утаноуви со протест (чл. 24 на овој закон), од чијата дата тече рокот по видуењето.

ТРЕТ ДЕЛ

Преодни и завршни одредби

Член 111

За спорови кои што се започнуат врз основа на тужба на имател на меница против нејзините потписници надлежен е и судот на чието подрачје се навојга местото на плаќањето.

Член 112

Ако врз основа на документ во смисла на точ. 2 чл. 26 на Законот за уредување и работење на кредитниот систем, или врз основа на пресуда односно платни налог издадени по една меница против некои менични потписници некој од нив извршил наредено плаќање (ја откупил меницата), тогаш тој документ, пресуда односно платни налог по кој што осудениот потписник постапил, заедно со потврдата и сметката на која што е потврдена исплатата, како и со протестот ако требало да се подигне, достаточен е извршни наслов за остварување на неговите регресни права против нему одговорните менични должници кои што се обванати со тој ист документ, пресуда односно платни налог.

Член 113

Исклучително од чл. 2 Законот за неважноста на правните прописи донесени пред 6 април 1941 и за време непријателската окупација („Службен лист ФНРЈ“ бр. 86 од 25 октомври 1946 година) за меници издадени пред влегуењето во сила на овој закон важат прописите на Меничниот закон од 29 ноември 1928 година.

Исто така по тој закон се просудуе формата и дејството на меничните изјави кои што, после влегуењето во сила на овој закон, се дадени на меници издадени преди тоа. Ова важи и за чинињата потребни за одржување меничните права.

Член 114

Владата ФНРЈ ќе пролише со уредба кои денови во смисла на овој закон ќе се сметаат како празници.

Владата ФНРЈ може спрема озбиљноста на приликите а во врска со одредбите на членот 53 на овој закон, да пролише со уредба соодветна заштита за регресните менични должници со одлагање сроковите за исплата мениците и на т. сл., кога год е инострана држава ќе издаде прописи со кои што се спречуе вршењето или одржуењето на правата од тие меници.

Министерот на финансите ФНРЈ ќе одреди кои установи има да се сметаат како пресметковни заведенија во смисла на чл. 37 на овој закон, како и куртажата од чл. 51 ст. 2 на овој закон.

Член 115

Овој закон влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 653
12 декември 1946 година
Белград

Претседателство на Президиумот на Народната
скупштина на Федеративна Народна Република
Југославија

Секретар,
Миле Перунички, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

729.

У К А З

На основа членот 74 точка 6 Уставот, а во врска членот 7 Законот за Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, Претседателството на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ ја прогласуе Одлуката која што ја донела Народната скупштина ФНРЈ на заедничката седница на Сојузното веќе и Веќјето на народите, а која што гласи:

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДА НА ЗАКОНИТЕ КОИ ШТО ЗАКОНОДАВНИТЕ ОДБОРИ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ И ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ ГИ ДОНЕЛЕ НА ОСНОВА ЧЛЕНОТ 136 УСТАВОТ

Народната скупштина ФНРЈ ги потврдуе сите закони кои што ги донеле законодавните одбори на Сојузното веќе и на Веќјето на народите на основа членот 136 Уставот и кои што со своите укази ги прогласил Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, а кои поименично се наведени во Извештајот на законодавните одбори на обата дома од 6 декември 1946 година.

Народната скупштина ФНРЈ ги одобруе и потврдуе сите амандмани кои што законодавните одбори на обата дома накнадно ги усвоиле и кои што чинат составен дел на Извештајот на законодавните одбори.

Оваа одлука влегуе во сила штом Народната скупштина ја изгласа.

10 декември 1946 година

Белград

Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р.

730.

У К А З

ЗА ЗАКЛУЧУЕЊЕ НА П РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Како Сојузното веќе и Веќјето на народите ја завршиле својата работа, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија на основа членот 58 и 60 Уставот решил:

П редовно заседание на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија кое што со указ е закажано за 15 ноември 1946 година а одложено за 2 декември 1946 година — да се заклучи.

У. бр. 715

21 декември 1946 година

Белград

Президиум на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р.

731.

На основа чл. 1 Уредбата за планска распределба и потрошувачка на стоката од 12 мај 1945 година („Службен лист ФНРЈ“ бр. 32/45), издавам

НА РЕ Д Б А

ЗА ИСКЛУЧУЕЊЕ ПРОИЗВОДУАЧИТЕ НА ШЕКЈЕРНА РЕПА ОД РАЦИОНИРАНО СНАБДУЕЊЕ СО ШЕКЈЕР

1) Производуачите на шекјерна репа, кои што ќе примат за предадената шекјерна репа 50 кг и повеќе шекјер како накнада во натура, се исклучуат, заедно со членовите на своите домаќинства од рационарно снабдуење со шекјер до идната кампања на шекјерната репа.

2) Производуачите на шекјерна репа, кои што по истиот основ ќе примат помалку од 50 кг шекјер, имат право, заедно со членовите на своите домаќинства, на рационарно снабдуење со шекјер како и другите потрошувачи.

3) Оваа наредба влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 89334

12 декември 1946 година

Белград

Министер на трговијата и снабдуењето,
др Заим Шарац, с. р.

732.

РЕ Ш Е Њ Е

ЗА УКИНУЕЊЕ ЦАРИНСКИТЕ ОДДЕЛИ НА ЦАРИНАРНИЦИТЕ ВО СУШАК, ДРАВОГРАД-МЕЖА И ЗАДАР

На основа § 20 Одлуката за организација на државната финансиска управа, а по укажана потреба, р е ш а в а м :

да се укинат следните царински оддели:

1) Замет, Хости и Дренова на Главната царинарница Сушак;

2) Ковривна, Солчана и Цернице на царинарницата Дравоград-Межа; и

3) Иж, Приљака и Силба на царинарницата Задар.

VI бр. 13349

12 декември 1946 година

Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујович, с. р.

733.

РЕ Ш Е Њ Е

ЗА ПРЕДАВАЧКА ТЕЛЕГРАМИ НА КРЕДИТ

На основа чл. 1, 2 и 3 ст. 2 Законот за поштанско-телеграфско-телефонските такси, р е ш а в а м :

I. — Да се укине предавачка на телеграми на депозит; и

II. Да се уведе предавачка на телеграми на кредит.

Предавачка на телеграми на кредит ќе се врши под следни услови:

1) органите на државната власт и органите на државната управа, како и нивните установи, држав-

ните стопански претпријатија, државните парични заводи, странските дипломатски и конзуларни претставништва, новинарските агенции, уредништвата на листови и списанија, друштвото на Црвениот крст и јавните организации можат да предават телеграми на кредит на шалтерите кај месните пошти (телеграфот).

2) Кредитираните телеграми се предаваат на шалтер до книгата за предавање телеграми на кредит, која што ја пропишуе Министерството на поштите. Книгата пред употребата мора да ја завери раководачот на надлештвото, установата или претпријатието со потпис и печат. Книгата содржи следни рубрики: реден број, дата, назив на одредешната пошта, број на телеграмата, број на зборовите, износ на таксата и потпис на службеникот кој што ја превземал телеграмата. Сопственикот на книгата ја пополнуе првата, втората и третата, а службеникот на поштата останатите рубрики. Во последната рубрика службеникот покрај потписот го става отисокот на жигот на поштата (телеграфот).

3) На кредитираната телеграма која што се предава на шалтер мора да биде означена точна адреса на испраќачот.

4) Сите приватни телеграфски и телефонски претплатници можат да предаваат на своите месни пошти телеграми на кредит од нивните телеграфски апарати односно телефони.

5) Службеникот кој што прима телеграми преку телеграфскиот апарат или преку телефонот е должен пред превземањето на телеграмата да ја контролира точноста на пријавениот број на претплатничкиот телеграфски апарат односно претплатничкиот телефон.

6) Пресметките за телеграми предадени на кредит се задолжуат со одделна доплата од 0,5% на вкупната задолжена сума на име на трошкови за пресметање.

7) Приватните корисници на кредитот се должни да го уплатат износот на пресметката до 10-ти а државните надлештва, установи и претпријатија до 25-ти во месецот кој што го следи месецот на кој пресметката се однесуе.

8) Ако корисник на кредитот кој што предава телеграми на шалтер не уплати полн износ на пресметката во срок одреден во точ. 7, поштата му го укинуе кредитирањето.

9) Ако корисник на кредитот, кој што предава телеграми на својот телеграфски апарат односно телефонот не уплати полн износ на пресметката во срок одреден во точ. 7, поштата ги исклучуе од сообраќај односните претплатнички телеграфски или телефонски апарати. Ова исклучуење е еднострано, т. е. претплатникот може да учествуе во месниот и меѓумесниот сообраќај само како повикано лице. Исклучуење од сообраќајот не го ослободуе претплатникот од плаќања претплатна такса за време исклучуењето. За повторно уклучуење, по уплатата на должниот износ до крајот на месецот се плаќа такса во износ од 50 динари по приклучокот.

10) Ако износот на пресметката не е уплатен ни до 15-иот ден во месецот односно, ако е во прашање државно надлештво, установа или претпријатие, до крајот на месецот кој што го следи месецот за кој пресметката е направена, поштата ја задолжуе пресметката на корисникот на кредитот со такса за евиденција и манипулација која што изнесуе 50 динари.

11) Ако корисник на кредитот кој што предава телеграми на својот телеграфски апарат односно телефон не го плати должниот износ ни до крајот на месецот, телеграфскиот апарат односно телефон се исклучуе потполно од сообраќај, со што престануе претплатничкиот однос на тој корисник. Истовремено поштата преку надзорната пошта односно дирекција превзема мерки за наплата на должниот износ.

12) Предните прописи за исклучуење телефон од сообраќај не се применуат на телефони од установи и претпријатија од јавно значење, како: на водоводи, ватрогасни установи, електрични центри станици за хитна помоќ и др.

III. — Со оглед на укинуење депозитот во Поштанско-телеграфско-телефонската тарифа кај „Телеграфските такси“ се брише точ. 13 која што зборуе за претплата за правото на предавачка телеграми на депозит.

Ова решење влегуе на сила на 1 јануари 1947. година и со неговото влегуење во сила престануе да важи решењето бр. 19756 од 27 декември 1945 година.

Бр. 40978

13 декември 1946 година

Белград

Министер на поштите,
др Драго Марушиќ, с. р.

734.

РЕШЕЊЕ

ЗА КРЕДИТИРАНИ ТЕЛЕФОНСКИ РАЗГОВОРИ ВО МЕЃУМЕСНИОТ СООБРАЌАЈ

На основа чл. 1, 2 и 3 став 2 Законот за поштанско-телеграфско-телефонските такси

решавам:

I. — Да се уведе кредитирање на меѓумесните телефонски разговори, позивници и извесници под следните услови:

1) Секој телефонски претплатник може да врши од својот телефон меѓумесни телефонски разговори и да предава телефонски позивници и извесници со обвеза на плаќање пропишани такси по истекот на месецот.

2) Во местата со автоматски телефонски центри телефонскиот службеник е должен со повратно прашање да ја контролира точноста на пријавата за разговор односно позивница и извесница.

3) Пресметки за меѓумесни телефонски разговори, предадени позивници и извесници се задолжуат со одделна такса од 0,5% месечен износ од таксата, на име трошкови за пресметање.

4) Приватните претплатници, се должни да го уплатат износот на пресметката до 10-и, а државните надлештва, установи и претпријатија до 25-и на оној месец кој што го следи месецот на кој што пресметките се однесуат.

5) Ако претплатникот не уплати полн износ на пресметката во срок одреден во точ. 4 поштата-телефонот-го опоменуе со телефон. Во случај да претплатникот и после оваа опомена не уплати должен износ ни во срок од 2 дена, поштата ги исклучуе од сообраќај сите претплатнички телефони (и оние кои што не се оптеретени со долг). Ова исклучуење е еднострано, т. е. претплатникот може да учествуе во месниот или меѓумесниот сообраќај само како позвано лице. Исклучуење од сообраќај не го ослободуе претплатникот на плаќање претплатна такса за време на исклучуењето.

6) Ако износот на пресметката не е положен ни до 15-и односно, ако е во прашање државно надлештво, установа и претпријатие до крајот на месецот, поштата ја задолжуе претплатничковата пресметка за наредниот месец со такса за евиденција и манипулација која што изнесуе 50 динари.

7) Ако претплатникот не го плати должниот износ ни до крајот на месецот, телефонот ќе му се демонтира а доколку има повеќе телефони, се демонтираат сите телефони како и уредите што им припаѓаат. Доколку претплатничкиот телефон било од која причина не може да се демонтира, се исклучуе неговиот телефон (телефони) во централата во обвеза на плаќање (позивници). Истовремено поштата преку надзорната пошта превзема мерки за наплата на должниот износ.

ОГЛАСНИ ДЕО

Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ подготвуе поголем број свески од свјатата Збирка на закони. Така нескоро ќе излезе од штампа Законот за установување правото на пензија и за пензионисање државните службеници со објаснуења, како и Законот за еднообразно сметководство со коментар и напатствија за примена.

Исто така се подготвуе Збирката на кривични прописи со објаснуења и напатствија, Законот за авторско право со правилниците и објаснуењата, Законот за печатот и Законот за удружењата, соборите и другите јавни скупови, Законот за војните инвалиди со сите уредби и правилници и објаснуења. Законот за социјалното осигуруење со сите досега излезени уредби, Законот за даноците со сите уредби и Законот за народната милиција.

Сите издавања на „Службениот лист ФНРЈ“ можат да се добијат преку Редакцијата, Бранкова 20, Белград, или на чековна сметка 62324; во Народната Република Србија во сите продавачници на државното издавачко претпријатие „Просвета“ и во другите државни, фронтовски и други книжарници; во Народната Република Словенија во сите подружници и продавачници на Словенскиот книжен завод и во другите книжарници; во Народната Република Хрватска во сите подружници на издавачкото претпријатие „Напријед“, во сите продавачници на Хрватскиот наградни завод, во книжарницата „Просвета“, филијалата на „Политика“ во Загреб и другите книжарници; во народните републики Македонија и Црна Гора во сите книжарници „Култура“; а во Народната Република Босна и Херцеговина во книжарницата „Свјетлост“ во Сарајево и во другите државни, фронтовски и други книжарници.

ЗАКОН ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ СО КОМЕНТАР

Во издање на „Службениот лист ФНРЈ“ оваа недела ќе излезе од штампа, како свеска бр. 57 на Збирката на закони, Законот за државните службеници со коментар во редакција на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата ФНРЈ. Коментарот го составиле: др Александар Балтич и др Леон Герликович.

Оваа книга треба да послужи како основ на нашето ново службеничко право. Таа покрај тоа има и практично значење, оти со коментарот се објаснуваат и разјаснуваат многу основи и сите други поважни прашања во врска со практичната примена на поедини членови на Законот за државните службеници. Покрај законскиот текст и коментарот дадени се и потполни текстови на други службенички правни прописи (уредби, правилници, наредби) и уклучени кај соодветните членови на законот, така да тва стварно претставуе збирка на сите досега издадени прописи од областа на нашето ново службеничко законодавство. На тој начин, оваа книга ќе биде многу корисна како за оние кои што по својот службен

положај се повикани да го применуат Законот за државните службеници така и за оние кои што се занимаваат со проучуењето на нашето ново службеничко право. Најпосле, таа ќе помогне новиот Закон за државните службеници правилно и еднообразно да се применуе.

Законот за државните службеници со коментар се печати на српски, хрватски и словеначки јазик. Досега излезе само издањето на српски, а на почетокот на јануари 1947 година ќе излезе и на словеначки и на хрватски јазик.

Книгата има десет табаци, формат 8, страница 152. Цената е 25 дин.

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТА ЗА 1947 ГОДИНА

Годишната претплата на „Службениот лист ФНРЈ“ за 1947 година изнесуе 550.— динари ако целиот износ се полага одеднаш во текот на првото полугодие. Ако претплата се полага, полугодисно, тогај за секое полугодие изнесуе 300.— динари.

Претплата на „Службените соопштења на Сојузниот уред за цени“ за 1947 година изнесуе 250.— динари. Ако претплата се полага само за едно полугодие, тогај за секое полугодие изнесуе 130.— динари.

Претплатата за 1947 година треба да се испрати најдоцна до 31 декември 1946 година, оти со 1 јануари 1947 година ќе се испраќањето на сите кои што до тој срок не ќе положат претплата. Доколку е невозможна од буџетски разлози, треба да се јави на Администрацијата на „Службениот лист ФНРЈ“ колку примерци во идната година и на кој народен јазик се сака да се се прима, тогаш, за колку примерци е обезбеден кредит во буџетот и да се даде обвеза од установата: при потребниот износ на име претплата ќе биде испратен до крајот на месец јануари 1947 година. На сите државни установи и наоѓајќи одбори листот ќе се испраќа од 1 јануари 1947 година откога ќе се прими претплатата или ќе се добие ова обавестуење.

Се молат сите претплатници, кога ни пишуваат, да се повикаат на К-број што стои на адресата на примерокот на „Службениот лист“ што се праќа. На грбот на чековната или поштованата уплатница треба секојпат да се назначи точна адреса (последна пошта, околина), К-број што го носи досегашната адреса на „Службениот лист“, како и зошто парите се испраќаат.

Редакцијата
на „Службениот лист ФНРЈ“

ЗАКОН ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ излезе од штампа, како свеска бр. 56 Збирката на законите, Законот за Јавното обвинителство со објаснувањата и регистерот во редакција на Јавното обвинителство ФНРЈ. Предговорот го напишал др Јосип Хрњевич, јавниот обвинител ФНРЈ. — Книгата има четири табака и штампана е на сите четири народни јазици. Цената е 8.— динари.

ЗАКОН ЗА УРЕДУЕЊЕ НАРОДНИТЕ СУДОВИ

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ излезе овие денови од штампа второто издање свеската 20 на Збирката на законите Законот за уредуење народните судови со објаснуења во Редакцијата на Министерството на правосудието ФНРЈ. Оваа книшка многу корисно ќе им послужи на сите народни судии, на судиите поротници, адвокати и студентите на правни науки. Книгата има 7 штампани табака и излезе на сите четири народни јазици. Цена е 12 динари.

НОВ ЗАКОН НА ТАКСИТЕ

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ како свеска 20 на Збирката на закони излезе второто издање на Законот за таксите со правилник за неговото извршуење и звањен коментар на Министерството на финансии ФНРЈ. Во оваа книшка која што е печатена на сите четири народни јазици е дадена целокупната пречистена материја од областа на нашето ново законодавство за таксите. За да би се допринело на поарно разбирање и на правилно применуење на законските одредби Министерството на финансии ФНРЈ даде свој службен коментар на Законот за таксите и на правилникот за неговото извршуење. Цената е 12 динари.

ЗАКОН ЗА ОПШТОДРЖАВЕН СТОПАНСКИ ПЛАН И ЗАКОН ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ излезе во свеската 55 на Збирката на законите Законот за општодржавниот стопански план и за државните органи за планирање и Законот за државните стопански претпријатија. Во книгата се објавени говорите и експозите на Министерот Андрија Хебранг и на Борис Кидрич кои што ги даде пред Народната скупштина. Книгата излезе на српски, хрватски и македонски народен јазик и кошта 15.— динари.

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ како свеска 54 на Збирката на закони излезе од штампа Основниот закон за кооперациите со предговор на др. Михаило Вучкович, секретарот на Комисијата за кооператорството при Владата ФНРЈ. Книгата е печатена на сите четири народни јазици и кошта 5.— динари.

ЗБИРКА НА ДЕВИЗНИ ПРОПИСИ

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ излезе како 53 свеска на Збирката на законите Девизни прописи ФНРЈ. Збирката ги об-

векја сите досегашни издадени девизни прописи кои што се во важност. Коментарот и практичните напатствија ги изработиле инж. Славко Гjukanich и др. Вјекослав Мајкснер. На збирката и се додадени и сите обрасци кои што се пропишани за увозниците и извозниците во сообраќајот со Министерството на надворешната трговија и неговите претставници. Штампана е само со латиница. Цена е 60.— динари.

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ**ПОСТАВЉЕЊЕ РУКОВОДИОЦА У ДРЖАВНОМ ПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЌУ „ЈУГОДРВО“**

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа, објављује:

На основу решења Министра спољне трговине ФНРЈ бр. 2239 од 30 новембра 1946 године, постављен је Вукић Ђорђе за руководиоца рачуноводства у државном привредном предузећу „Југодрво“.

II бр. 2838. — Из Министерства финансија ФНРЈ, 16 децембра 1946 године. K 4070 1-1

УКИДАЊЕ ФИЛИЈАЛА „ДЕТРАНС-а“ У ОСИЈЕКУ И ВЕРАЖДИНУ

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министерства спољне трговине ФНРЈ бр. 58644 од 9 децембра 1946 године укинута су у Осиеку и Вераждину филијале „Детранс-а“ предузећа за меѓународни транспорт, Београд.

II бр. 2798. — Из Министерства финансија ФНРЈ, 14 децембра 1946 године. K 4063 1-1

РАЗРЕШЕЊЕ ОД ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЌА „ДЕТРАНС“

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа, објављује:

На основу решења Министерства спољне трговине ФНРЈ бр. 2304 од 12 децембра 1946 године постављен је Живкуцин Миленко, секретар Државног привредног предузећа „Детранс“, за вршиоца дужности директора истог предузећа уместо Јефремовић Миодрага, бившег генералног директора који је разрешен дужности.

II бр. 2899. — Из Министерства финансија ФНРЈ, 19 децембра 1946 године. K 4071 1-1

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „РЕКОРД“ — ФАБРИКА ГУМЕНИХ ПРОИЗВОДА, БЕОГРАД*

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа, објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2723 од 17 децембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 40 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„РЕКОРД — ФАБРИКА ГУМЕНИХ ПРОИЗВОДА, БЕОГРАД“

са седиштем у Београду.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 462 од 23 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: производња гумене робе (техничка гума, обућарска гума и пневматика за бицикле).

Фирму потписује Милошевић Милован, директор предузећа, а у случају његове отсуности или спречености инж. Марков Борис. Руководилац рачуноводства је Илић Немања, који потписује документа у смислу чл. 47 Основног закона о државним привредним предузећима.

II бр. 2723. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 17 децембра 1946 године. К 4069 1-1

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ФАБРИКА ПРОИЗВОДА ОД ПРИРОДНЕ СВИЛЕ — НОВИ САД“

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2779 од 13 децембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 36 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„ФАБРИКА ПРОИЗВОДА ОД ПРИРОДНЕ СВИЛЕ — НОВИ САД“

са седиштем у Новом Саду.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 462 од 23 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: откуп чаура свилобува од произвођача, производња сирових свилених влакана и сировог конца, ткање свилених тканина.

Управитељ предузећа је Мита Бошков, који потписује предузеће у смислу прописа правила предузећа.

II бр. 2779/46. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 13 децембра 1946 године. К 4061 1-1

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПЛАНИНСКО ДОБРО ХАН-ПИЈЕСАК“

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2805/46 од 14 децембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 37 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„ПЛАНИНСКО ДОБРО ХАН-ПИЈЕСАК“
са седиштем у Хан-Пијеску.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 1092/2 од 29 новембра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: оплемењавање и производња квалитетних и расплодних грла првенствено коња брдске расе, говеда и оваца за потребе задружних и сељачких газдинстава; обрада ораница и нега ливада; узгој и експлоатација својих шума; узгој дивљачи и унапређење лова у својим шумама.

Директор предузећа је Билич Никола, који потписује предузеће у смислу прописа правила предузећа.

II бр. 2805 — Из Министарства финансија ФНРЈ, 14 децембра 1946 године. К 4065 1-1

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА — ПАРАЋИН“

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2818/46 од 14 децембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 39 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА — ПАРАЋИН“
са седиштем у Параћину.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 462 од 23 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: производња шупљег стакла свих врста и то: индустриско-амбалажног, медицинског, стакла за домаћу употребу, стакла за осветљење и лончаног стакла, безбојног, подубелог и обојеног.

Фирму потписује инж Михајло Недељковић, директор предузећа

И бр. 2818. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 14 децембра 1946 године. К 4066 1-1

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „МАКЕДОНСКА ФАБРИКА НА СВИЛА — БЕВЂЕЛИЈА“

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија И бр. 2778 од 13 децембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 35 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„МАКЕДОНСКА ФАБРИКА НА СВИЛА
— БЕВЂЕЛИЈА“

са седиштем у Бевђелији.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 462 од 23 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: откуп свилених чаура од произвођача и производња сирових свилених влакна

Директор предузећа је Трајко Поповски, који потписује предузеће у смислу прописа правила предузећа.

И бр. 2778/46. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 13 децембра 1946 године. К 4067 1-1

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ТВОРНИЦА СТАКЛА — СТРАЖА“

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија И бр. 2783 од 14 децембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 38 државно

привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„ТВОРНИЦА СТАКЛА — СТРАЖА“

са седиштем у Стражи.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 462/46 од 23 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: аутоматска производња све врсте амбалажног стакла уз делимичну израду стаклених балона.

Фирму потписује Штадлер Јосип, директор предузећа.

И бр. 2783. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 14 децембра 1946 године. К 4068 1-1

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВЕТЕРИНАРСКИХ ЦЕПИВА И ЛЕКОВА“

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа, објављује:

На основу решења Министарства финансија И бр. 2883/46 од 19 децембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 41 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВЕТЕРИНАРСКИХ
ЦЕПИВА И ЛЕКОВА“

са седиштем у Београду.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 462 од 31 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: снабдевање земље цевима и лековима, дијагностичким материјалом, инструментима, лабораторијским уређајима и осталим потребама ветеринарске службе; производња, увоз, извоз и продаја свих потреба ветеринарске службе на читавој територији Федеративне Народне Републике Југославије.

Фирму потписује др Јосип Јежић, генерални директор.

И бр. 2883. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 19 децембра 1946 године. К 4072 1-1

ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ

УВЕРЕЊЕ о одликовању Орденом заслуге за народ III реда изгубио сам и оглашавам га неважним. — Радунчић Петар, милади, Београд.

4659 1-1

надзорната пошта односно дирекција превзема мерки за наплата на должниот износ.

8) Исклучениот телефон (еднострано или потполно) се пушта повторно во сообраќај дури после наплатата на должниот износ. За повторно пуштање телефон во сообраќај, претплатникот плаќа (спрема на главните апарат-линии) такса за пуштање која што изнесуе 50 динари.

9) Предните прописи за исклучување од сообраќај телефон не се применуат на телефони од државните надлештва, установи и претпријатија (водоводи, ватрогасни установи, електрични централи, станици за хитна помоќ, милиција и др.) како и на телефони на дипломатските претставништва од туѓи држави, ама и овие претплатници се должни да платат такса за евиденција и манипулација.

II. — Да во поштанско-телеграфско-телефонската таксена тарифа се извршат овие измени и дополнуења:

1) Во точ. II која што носи наслов: „Такса за телефонски разговори“ се брише ставот 9 кој што зборуе за таксата за право на вршење меѓумесни разговори на сметка на депозитот и се заменуе со нов став 9 кој што гласи: „Такса на име трошкови за пресметане меѓумесни телефонски разговори, позивници и извесници изнесуе 0,5% месечен износ од таксата за разговори, позивници и извесници.“

2) После ставот 9 довогјаат нови ставови кои што гласат:

Ставот 10 „Такса за евиденција и манипулација на пресметката за меѓумесни телефонски разговори, позивници и извесници изнесуе 50 динари“.

Ставот 11 „Такса за повгорно пуштање во сообраќај на телефон исклучен заради неплаќање долг за вршење меѓумесни телефонски разговори, предадени позивници и извесници во пропишаниот срок изнесуе 50 динари.“

III. — Ова решење влегуе во сила на 1 јануари 1947 година и со неговото влегуење во сила престануат да важат прописите кои што се однесуат на вршење меѓумесни телефонски разговори, предавачка позивници и извесници на терет на депозит како и Решењето бр. 20817/45 од 21 декември 1945 година.

Бр. 1630

10 декември 1946 година

Белград

Министер на поштите,
др Драго Марушич, с. р.

ОДЛУКЕ

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВРХОВНИОТ СУД ФНРЈ

Народната скупштина ФНРЈ на заедничката седница на Сојузното векје и Векјето на народите го именуе на основа членот 121 Уставот

за Претседател на Врховниот суд ФНРЈ Витомира Петровиќ, досегашниот претседател на Врховниот суд на Народната Република Србија.

Бр. 17959

10 декември 1946 година

Белград

Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Миле Перуничич, с. р. Претседател, др Иван Рибар, с. р.

1-1 6638

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ ФНРЈ

Народната скупштина ФНРЈ на заедничката седница на Сојузното векје и Векјето на народите го именуе на основа членот 125 Уставот

за заменик на Јавниот обвинител ФНРЈ Јосифа Маловиќ, досегашниот помоќник на Јавниот обвинител ФНРЈ.

Бр. 17961

10 декември 1946 година

Белград

Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Миле Перуничич, с. р. Претседател, др Иван Рибар, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК И СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА

Народната скупштина ФНРЈ на заедничката седница на Сојузното векје и Векјето на народите го именуе на основа членот 26 Законот за потврда и измените и дополнуењата на Законот за уредуење и надлежност на воените судови во Југословенската армија од 24 август 1946 година:

за Претседател на Врховниот суд на Југословенската армија генерал-мајорот Мирка Кричиќ;
за заменик на претседателот пуковникот Лакочич Милија;

за судија потпуковникот Јанковиќ Михаила;
за судија потпуковникот Илиќ Радована;
за судија потпуковникот Шегедин Јожа;
за судија мајорот Кеслер Милована; и
за судија капетанот Лапчевиќ Властимира.

Бр. 17962

10 декември 1946 година

Белград

Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Миле Перуничич, с. р. Претседател, др Иван Рибар, с. р.

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУЕЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА СУДИЈА ОД ВРХОВНИОТ СУД ФНРЈ ШВРЉУГА ДР ЗВОНИМИРА

Народната скупштина ФНРЈ на заедничката седница на Сојузното векје и Векјето на народите на основа членот 121 Уставот го

р а з р е ш а в а

од должноста на судија од Врховниот суд ФНРЈ Шврљуга др Звонимира.

Бр. 17959

10 декември 1946 година

Белград

Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Миле Перуничич, с. р. Претседател, др Иван Рибар, с. р.

1-1 6638

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУЕЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА СУДИЈА
ОД ВОЕНОТО ВЕКЈЕ НА ВРХОВНИОТ СУД ФНРЈ
ПУКОВНИКОТ МИХАИЛА ГЈОРГЈЕВИЧ**

Народната скупштина ФНРЈ на заедничката седница на Сојузното векје и Векјето на народите на основа членот 121 Уставот го

р а з р е ш а в а

од должноста на судија од Военото векје на Врховниот суд ФНРЈ пуковникот Михаила Гјоргјевич.

Бр. 17963
10 декември 1946 година
Белград

Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р.

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУЕЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА СУДИЈА
ОД ВРХОВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА
АРМИЈА СТРУГАР ДР САВА**

Народната скупштина ФНРЈ на заедничката седница на Сојузното векје и Векјето на народите на основа членот 26 Законот за потврда и измените и дополнуењата на Законот за уредуење и надлежноста на воените судови во Југословенската армија од 24 август 1946 година го

р а з р е ш а в а

од должноста на судија од Врховниот суд на Југословенската армија Стругар др Сава.

Бр. 17964
10 декември 1946 година
Белград

Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р.

ОДЛИКОВАНИА**ПРЕЗИДИУМОТ**

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

р е ш и л

да се за умешност во командуење, покажана храброст, осведочена работа на остваруење братство и единство на нашите народи и особени заслуги за народ стечени во текот на народно-ослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД:

пуковници: Пецотиќ Богдан, Пармач Станко и Трута Љубо.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД:

потпуковник Тодоровиќ М. Војин.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

мајори: Брмбовиќ Јуре, Церовиќ А. Војислав, Стаматовиќ Милош и Стругар С. Сава;
капетани: Глушац Ђ. Петар, Којдиќ П. Коста, Напрта Н. Љубан, Станиќ С. Иван и Шпегар Б. Милан;

поручници: Брадиќ М. Урош, Гашиќ Ј. Никола, Тица М. Бошко, Веиновиќ М. Вукашин и Татар С. Лабуд;

ст. водник Иветиќ П. Борђе;
потпоручник Косановиќ С. Богдан;
мајор Габриќ М. Станко.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:

мајор Мегедин И. Ложе;
потпоручник Корица М. Буру.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

капетани: Бешировиќ М. Мујо, Цуцулиќ Октавијо, Поточњак Ђуро, Лазиќ Ч. Милан, Ребиќ Р. Рацо, Срдиќ И. Ѓваца и Шимиќ Анте;

поручници: Кнежевиќ С. Станиша, Никетиќ И. Петар, Стилли Ј. Никола, Влачина Ј. Владо и Таталовиќ Милан.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

потпуковник Тодоровиќ М. Војин;
мајор Петровиќ П. Илија;
капетани: Лазиќ Ч. Милан, Мажуран Ј. Лавослав, Ристиќ В. Доброслав и Вукчевиќ М. Благо;
поручници: Цветан Ј. Фрањо, Корица С. Душан, Мајсторовиќ С. Тадија, Микулиќ И. Јозо, Веиновиќ Вукашин и Влачина Ј. Владо;
потпоручници: Јаковиќ П. Милија, Косановиќ С. Богдан и Мартиновиќ И. Милан;
заставник Богојевиќ П. Бранко;
Ујдуровиќ М. Војин;
ст. водник Михаиловиќ М. Раде;
водници: Баириќ М. Махмуд, Ѓор С. Јосип и Шиниќ Ј. Перо.
борци: Пеиќиќ Ж. Раде, Ратковиќ Н. Стево и Зориќ Ј. Милан.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

капетани: Лазиќ Ч. Милан и Милојевиќ В. Радивојс;

поручници: Паладиќ Љ. Тодор, Букиќ Д. Буру, Врзаќ И. Душан, Божиновиќ Х. Милорад и Јовановиќ М. Данило;

потпоручници: Албани Т. Зденка, Пурк А. Франц, Левчар Т. Мане, Шљивак М. Добрило, Нинковиќ Г. Никола, Бокан Г. Душан, Радуљ С. Буру и Пашиќ Б. Ковиќа;

заставници: Јарговиќ А. Марко и Родиќ Ж. Никола;

ст. водници: Борђевиќ И. Радомир, Мариќ И. Глиша, Михаиловиќ М. Раде, Пејаковиќ Н. Петар, Поповиќ С. Милан, Вујасиновиќ М. Алекса, Иветиќ П. Борђе и Неговар П. Јого;

водници: Орлиќ М. Мане, Шешиќ Р. Тахир, Витиќ М. Боривоје, Богдановиќ Ж. Бранко, Цаковиќ М. Милорад, Цириќ П. Душан и Узелац В. Никола;

мл. водници: Поповиќ Ч. Александар, Гашиќ М. Владо, Кашковиќ М. Огњен, Кнежевиќ С. Триша, Матијасиќ Ф. Антон и Мидела М. Иво;

десетар Раковиќ Г. Јован;

Ујдуровиќ М. Војин и Радуљ М. Милан;

борци: Пеиќиќ Ж. Раде, Грчиќ Б. Раде, Кариќ Б. Мехо, Никдобриќски Д. Милац, Лазиќ Б. Душан, Шешиќ В. Војислав, Прихода М. Иван, Задрибрко В. Мирослав и Жижаквиќ М. Марко.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

поруčníци: Хамовић В. Милорад, Милликовић А. Гавро, Радић Д. Ратомир и Секуловић С. Милош;
заставници: Копривица Ђ. Душан и Пашкић Ф. Ковиљка;

ст. водници: Миловановић Б. Властимир, Цвијковић Р. Миливоје, Гајић С. Бошко и Пејановић Н. Петар;

водници: Пешић Р. Тахир, Кораћ А. Маринко, Жаржић Ј. Сима и Увалић С. Милан;

мл. водници: Дончић Б. Раићед, Јанковић П. Цвија и Томац М. Роман;

десетари: Бушић Г. Недељко и Квачевић Љ. Димитрије;

борци: Баус М. Здравко, Боговац П. Никола, Божић Ф. Драгутин, Божић С. Мирко, Бродић М. Томо, Цветковић С. Милан, Цветковић В. Миодраг, Чемерлић Б. Лаза, Ђурчић М. Радоје, Ђорић И. Војислав, Дедић С. Алија, Филиповић М. Живота, Глишовић Д. Љубисав, Јовановски С. Стојан, Јовић С. Милан, Лемајић С. Божо, Мартиновић В. Драгутин, Михајловић Р. Милош, Миленковић М. Добривоје, Миленковић С. Драгослав, Милошевић С. Слободан, Митровић В. Никола, Митровски М. Трајан, Миљковић В. Момир, Нећак П. Душан, Миљковић Д. Михајло, Николић Ј. Радован, Николић С. Стојадин, Попек Ш. Блаж, Пзанић А. Милан, Рамадановић Е. Крсто, Радоваковић Ј. Лука, Синадиновић Ђ. Василије, Сладојевић М. Милан, Станојевић М. Живан, Шкоф Ј. Антон, Видаковић А. Павар, Вишкрина М. Милорад и Војводић С. Драго.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

ст. водници: Бједов О. Јанко и Сушић М. Радивој;

водници: Оштарић И. Иван, Секулић Ђ. Бранислав, Шоре Ј. Ангон и Торић Р. Љубо;

мл. водници: Јолић Ђ. Бошко, Јуришић Д. Иван, Макић Ђ. Драган, Петровић К. Спасоје, Поповић П. Божидар и Видовић Ш. Иван;

борци: Врачарић Г. Данило, Андријевић У. Богољуб, Балетић П. Новак, Цико Ђ. Звонимир, Гојко С. Фрањо, Кезела Ј. Иван, Крајишник Б. Богдан, Мишић М. Вукашин, Неговановић В. Радојка, Ничевски Ђ. Алекса, Панчић Ж. Михајло, Плавшић Л. Љубомир, Стефановић М. Видосав, Стојановић Д. Миодраг, Васић М. Радован и Васиљевски Р. Цветко.

Бр. 439

30 август 1946 година

Београд

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседател,

др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

врз основа членот 2 став 2 Законот за ордените и медаљите ја одобруе Наредбата на Штабот на ЦА армија бр. 10 од 10 мај 1946 година со која што се за осведочена храброст во народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

пуковник Поповић Вујадин;

потпуковници: Меладимовић Вељко и Зорић Раде;

капетан Башкић Н. Вице;

потпуковник Вељански М. Јован;

капетани: Батањец П. Љубиша, Јакоповић Јосип, Лукић Н. Раде, Матковић М. Драгица, Митровић М. Браво, Пучас Ф. Гргур и Вукмир М. Браво;

поруčníци: Адамчијевић Ђ. Ђорђе, Андриковић С. Сташко, Баданец Ж. Славо, Бензон Маринко, Блажић Алојз, Брајковић С. Чедо, Цвјетко Ј. Љешина, Даниловић Никола, Демак А. Павле, Добрић П. Буро, Драгићевић Ђорђе, Држевић Ђ. Милан, Гојковић Д. Павле, Грчић В. Марко, Грубешкић А. Душан, Јадриковић Ф. Миливој, Јаковчон М. Миле, Јефимија С. Душан, Јовановић Светислав, Јурковић И. Антон, Батиница Илија, Кош С. Иван, Комненовић П. Сташко, Ковачевић М. Љубан, Крстић Ј. Ђорђе, Мичић Д. Данило, Михајловић М. Слободан, Милутиновић С. Бранко, Мирковић М. Бранко, Недемовић М. Раде, Недић М. Драгомир, Недеван А. Станислав, Николић М. Ђорђе, Окановић Ј. Гавра, Пачина Ј. Драган, Пејановић М. Павар, Пецетић Ј. Никола, Плењаш Милош, Пухњак А. Драган, Радић П. Милан, Радовановић П. Милан, Радовић Д. Цветко, Ралегић Д. Стево, Симић М. Милан, Слатинац М. Драган, Станисављевић С. Борислав, Шмицкерал Фрања, Тадицац М. Мирко, Терек И. Мато, Томашевић П. Лука, Топаловић Б. Милеко, Угљец С. Здравко, Вејќковски Ђ. Александар, Вуковић М. Коста, Вукосављевић П. Драго и Анчић С. Богољуб;

потпоруčníци: Вујас В. Никола, Чавић И. Лазар, Дедовић Р. Владимир, Драгојловић М. Милан, Драгићевић М. Бранко, Дујановић И. Никола, Бекић С. Миливој, Грбић Г. Иван, Јанковић Т. Игњат, Клашња М. Душан, Кириловић М. Александар, Лазић М. Мартин, Мартиновић Л. Вељко, Мартиновић Ш. Маријан, Мичић Н. Светозар, Пеликан Ј. Влада, Поповић Субота, Подолски Л. Тома, Просиначки А. Рудолф, Ранисављевић Љ. Жарко, Секулић С. Лазар, Иван Ј. Јан, Стојановић Стеван, Шторх Р. Фрањо, Трнчић П. Лазар, Врањешевеи И. Стеван, Зонић Селим и Жикић М. Михајло;

заставници: Ајдуковић С. Лазар, Арманда И. Ђирић, Бобић Ј. Јосип, Босанац Л. Стево, Божанић В. Фрањо, Божић С. Владо, Босанчић С. Маријан, Бранковић М. Бранко, Бугарин М. Милорад, Даниљчевић В. Срета, Дружетић Жика, Дрча С. Сава, Калчић М. Славо, Кузминац Р. Петар, Латиновић П. Миле, Левантин А. Пашко, Миланковић М. Милош, Мужинић М. Иван, Перић А. Стипе, Петковић Ј. Анте, Пленел И. Антон, Поповић Субота, Продановић Н. Јован, Радовић М. Богослав, Реља И. Мате, Савић Ц. Душан, Станковић В. Милан, Стојковић М. Светозар, Сутић Ј. Славо, Видоковић Д. Милорад, Витасовић Ж. Никола и Вулетић Ј. Обрад;

ст. водници: Рабин Љ. Аца, Барта А. Славо, Болић В. Никола, Бркић Ј. Фрањо, Бубић И. Анте, Булић С. Иван, Шахмак Ш. Стојан, Чубриловић О. Стеван, Димић С. Илија, Дрековић Ј. Буро, Ђурић П. Јован, Фодор Г. Бранко, Игњатић Ј. Чедомир, Гајић М. Милорад, Јеремић М. Вукосава, Јовановић С. Јован, Катужић А. Јуре, Крнета Н. Милан, Малеш И. Стипе, Мандић П. Перо, Мелник Т. Василије, Милаковић С. Илија, Милиновић Н. Саво, Миливојевић С. Јованка, Милојевић М. Душан, Минко В. Венцл, Мусић Н. Милан, Њезић Н. Даница, Пребег Л. Буро, Радовановић Ј. Никола, Радуловић А. Живан, Рокв Ј. Фрањо, Савановић А. Адам, Савић С. Младен, Стаменковић К. Милош, Станковић П. Никола, Станојевић М. Владимир, Стојанац В. Љубо, Штековић Ђ. Станко, Шкундрић М. Бранко, Сушак А. Мирко, Видаковић С. Срећко, Врањешевеи Л. Миле, Вучковић С. Раде, Вуцо А. Кузман, Вукашиновић В. Лазо, Зонић М. Јаков и Жибрак Ф. Јуре;

водници: Бижић Бора, Бубовић П. Боја, Вукић И. Јосип, Чубрић С. Милован, Дражић В. Никола, Гаврићарић С. Милан, Гојић В. Миле, Хошњак Т. Павар, Илинчић В. Никола, Клајић С. Аница, Кнежевић Д. Стево, Костић С. Жика, Ковачевић Д. Младен, Лазић Ђ. Илија, Матовина М. Јосип, Покупић Л. Владо, Реланић М. Никола, Тимац И. Мијо, Тарчал С. Јосип, Трубан С. Степан, Вукотић Ж. Радиној, Зорић В. Милан, Жувела М. Ловро, Жибарк П. Јуре;

мл. водници: Бостић Р. Гојко, Ципрљановић В. Јосип, Буричић П. Перо и Милашиновић Љ. Љубинко;

десетари: Јекић Д. Стеван, Милинковић Ј. Милан, Поткоњак М. Недељко, Суџум М. Жарко и Живковић С. Миливој;

команданти зароб. логора: Веиновић М. Радован и Вуковић С. Рада;

командири чете: Боројевић Љ. Чедо, Чедић И. Реџа, Бојић М. Ђоко, Годић М. Раде, Колудровић Е. Ранато, Лукаш Е. Стјепан, Пејић Б. Марко, Сливар К. Јосип, Шкорић П. Ђуро, Утјешинић Т. Лазо и Зукић Љ. Остоја;

политком. чете: Богдановић Д. Благоје, Кепчија П. Живојин и Вероника И. Божидар;

Кнежевић С. Дане, Делић М. Ђоко, Бајер Е. Рихард, Бијадер Ф. Никола, Блажевић М. Бранко, Ђорђевић С. Душан, Јанковић С. Милан, Катић Ј. Лука, Кефеља Ф. Едо, Кнежевић Ј. Душан, Коњевић Н. Миленко, Костић Ј. Саво, Крстић Н. Тодор, Ликар М. Драгутин, Малетић Р. Ђорђе, Матијашевић П. Зоро, Мијић М. Бранко, Миланковић М. Урош, Мркоњић П. Мате, Петковић В. Радивој, Поробић Ј. Стеван, Узелац П. Стево, Зарић Ф. Мирко и Машко Ј. Јан;

борци: Адавуковић Т. Стеван, Бабић Миле, Бјекеновић Борис Глигоријевић, Богојевић М. Рада, Босанац С. Срдија, Бојић Срета, Брацул И. Винко, Буквић М. Милан, Црње С. Иван, Цвејић М. Стева, Цедко Ј. Здравко, Церевички Ј. Митар, Чонкић С. Милорад, Ђирић С. Рада, Ђурков А. Антон, Дајко Ј. Еуген, Домазет М. Иван, Домоњи Ј. Јанко, Драгичевић Б. Светозар, Драгојловић М. Недељко, Ђуровић С. Славница, Ђуровић Р. Васо, Ераковић М. Милан, Фидлер О. Антон, Гавриловић С. Саво, Јакобовић Ф. Ђорђе, Јокић Н. Глишо, Јокић Д. Дмитар, Калањ Ђ. Жика, Калембер С. Миџика, Капелац В. Војин, Клајић С. Анкица, Коруга Р. Јован, Ковачки Д. Иван, Крајновић Д. Славко, Крстић Бранко, Лацковић А. Маријан, Ластавица Д. Бора и Лазаревић Ж. Милош;

борци: Малешевић О. Обрад, Марковина М. Стјепан, Матић С. Јоцо, Матић М. Боровој, Милиновић С. Емил, Мирковић М. Стево, Мусулин Ј. Јуре, Мустафовић М. Екрем, Надремја П. Александар, Нађ Ј. Јосип, Новак М. Божо, Новак О. Ратко, Новаковић Ј. Павло, Обрадовић Д. Раја, Ојкић Ј. Славко, Петровић П. Недељко, Петровић Ј. Миле, Плуковић Б. Фрањо, Плавшић С. Ђорђе, Пугињак С. Драган, Путниковић Р. Обрад, Радојевић И. Спасоје, Рошић И. Маријан, Мобачић Б. Благоје, Спаковић М. Ахмед, Станојевић Л. Миленко, Стојаковић П. Васо, Суботић М. Слободан, Шехиб Ц. Исмаил, Штефичић Ј. Никола, Шурјанац В. Иван, Тенеш К. Виктор, Томић Н. Синан, Томљановић В. Иван, Везмар И. Милан, Виолић С. Иво, Вишњевац Р. Бранко, Витановић Т. Сава, Властелчић Ј. Петар, Возаревић В. Жива, Вуковић И. Вјекослав, Вуковић В. Иван, Жељковић Р. Славко, Жељко Г. Карел, Живановић Л. Бранко, Жуџец Ј. Станислав и Бућан М. Драго;

капетан Галовић Радомир;
поручник Радонић Јован.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

мајор Мелеш Е. Ивица;
капетани: Буковец А. Максимилијан, Червешак Ђ. Ибра, Крешевић Ф. Фрањо, Николић С. Стјепан и Попов Н. Стеван;

поручници: Андрејев М. Андреј, Десница П. Милан, Кањуз Ј. Еуген, Кесељ Ј. Петар, Лесаја Ј. Цветко, Матликовић П. Јожа, Инђић С. Богдан и Живковић В. Јоца;

потпоручници: Андричевић Н. Томислав, Мате Ј. Жига и Милановић Т. Душан;

заставници: Цветковић С. Јован, Ђосић П. Марко, Давидовић Љ. Боровој, Ђермановић Ђ. Стеван, Јапце Б. Јосип, Јанковић Милош, Катуншић А. Томислав, Крушеловац С. Стеван, Ловрић В. Чедомир, Хауер Ј.

Јосип, Софиј П. Владимир, Трифуновић С. Раде и Вострел Љ. Едуард;

ст. водници: Благојевић С. Светозар, Ферјанић П. Павле, Фрајт Ј. Раде, Јаковчић Ц. Божидар, Јапце Б. Јосип, Јешић В. Павле, Јуришић М. Марко, Којић Н. Илија, Крнета Н. Милан, Кукић Н. Душан, Мирковић М. Ђуро, Милошевић И. Јулка, Николић Л. Живан и Вуковић А. Анте;

водници: Ивошевић П. Маријан, Јовановић Ј. Илија, Косанић М. Игњат, Крстић Ж. Милан, Ормас Е. Иван, Петровић Д. Будимир, Радмановић М. Марко, Ратић И. Јосип, Теодоровић Жарко и Томелић М. Добросав;

мл. водници: Церанић П. Милоја, Чугаљ С. Јово, Думитров С. Недељко, Грегењак Ј. Валентин, Гвоздић А. Бранко, Новоселац П. Томо, Павловић П. Фрањо, Синчић С. Бошко и Вавић И. Ратко;

десетари: Алагић Ј. Мате, Бига И. Милан, Буклијаш С. Антон, Буквић П. Милан, Ципријановић В. Јосип, Чорни Ј. Стево, Чондић Н. Јуре, Диминић Ј. Јосип, Димитријевић Д. Живко, Дрча С. Илија, Дражић Л. Милош, Емрулаховић Х. Цемаил, Јашаревић Ш. Адем, Кларич С. Мићо, Куадајица М. Младен, Леђић Ј. Иван, Николић Ј. Иван, Опсеница С. Саво, Перкушић Ј. Јакоб, Прга Ј. Анте, Радојичић П. Среноја, Рајчић И. Пашко, Ријетковић Јакоб, Сабо С. Стјепан, Салатовић Н. Марко, Савић Д. Андрија, Сестић И. Божидар, Стрмеци М. Исидор, Шимуновић М. Антон, Топалушић Н. Анте, Троха А. Алојз, Узелац М. Стеван, Важић Р. Јован, Вулетић С. Мирослав, Зовко М. Мато и Знаор М. Иван;

Беговић Р. Рашић, Бубања В. Милутин, Црчевић С. Блаж, Чаљкушић Т. Иван, Ђовлија И. Стеван, Филиповић К. Жика, Хрча М. Мартин, Јовановић Ј. Илија, Карић М. Саво, Косановић Миленко, Нонић В. Стеван, Панић Н. Радомир, Радонић Ђ. Лука, Станковић Ж. Јован, Стојаковић П. Никола, Столаж Б. Емил, Струхар С. Павле, Влаховић Н. Јован и Живановић М. Витомир;

борци: Абаза П. Мате, Адамчић Ј. Стеван, Ајдуковић А. Анте, Амичић Ј. Тома, Ариџук Н. Милош, Амезовић К. Неби, Авакумовић А. Ђорђе, Бабаја С. Иван, Бартуш П. Антал, Бјелоточ С. Стеван, Богданов Л. Лазар, Бобуров Н. Василије, Боговић Ј. Миле, Борш М. Иштван, Бошњак М. Раде, Божина Н. Иван, Бреговић Т. Иван, Булатовић Ј. Владо, Буразин Н. Мато, Царић И. Јакоб, Церић С. Јуре, Цондрић И. Марко, Ђорић М. Иван, Ђуровић М. Момчило, Чалић И. Милан, Чаваровић М. Иван, Чопић П. Илија, Девић И. Миле, Драгичевић И. Иван, Драгун С. Милан, Дракулић П. Миле, Дубравица М. Милан, Ђурић Љ. Здравко, Ђурчић Н. Миле, Фалчић Ј. Виктор, Перић И. Твртко, Филиповић Д. Бошко, Гаснеро Ј. Спиро, Гаврилов Никола, Грудина А. Гвидо, Ђурић Д. Иван, Хрлец Ф. Петар, Хуњевић Ж. Милева, Ивић Ј. Илија, Јакшић Ј. Жељко, Јелинић И. Анте, Јерчић В. Блаж, Јовановић М. Фабијан, Јовић Ђ. Невенка и Јурић И. Иван;

борци: Калузић Ђ. Љубомир, Капарић Ц. Милан, Кардаш Н. Љубица, Карин Ј. Иван, Касунић А. Иван, Клајић М. Лука, Кнежевић М. Душан, Кнезовић Ј. Мато, Когољ И. Леополд, Коп Ј. Славко, Кошић Ш. Ђуро, Котур Ј. Драган, Ковачевић М. Мато, Ковачић Ж. Јоца, Крајновић Т. Никола, Крнегић В. Душан, Крњајић М. Душан, Крстић Ж. Љубомир, Кукрић О. Милош, Кувачић Ђ. Славко, Лалковић Ј. Мијо, Ледина С. Јурај, Лебовић Р. Винце, Ливада С. Петар, Лончаревић И. Мијо, Љубо С. Марко, Мајвалд А. Људевит, Мандић М. Мате, Маргетић Д. Мато, Марицки И. Мијо, Маргиновић И. Јозо, Матић Д. Бранко, Матић Б. Драгољуб, Меришл Ф. Аугуст, Месић Х. Мујо, Михалевић П. Томо, Милановић П. Винко, Милетић Ј. Петар, Милић И. Никола, Милошев С. Никола, Мимица Н. Недељко, Мирић М. Мирко, Мишур И. Иван, Митровић Д. Васо, Мликота А. Стјепан, Милнар Д. Славомир.

Муњаш М. Никола, Мургић Д. Танасије, Мутавашић С. Рањко, Навагушић Н. Војин, Недељковић Ђосиф Ј. Милка, Никшић П. Милан, Николић С. Станко, Новак И. Каја, Обрадов С. Омер, Орешковић А. Јоно и Орешковић С. Љубомир;

борци: Пахљина К. Јосип, Панић Н. Радомир, Пазарски М. Ника, Паравил П. Ђуро, Павлак Ј. Јуре, Перван И. Петар, Петковић Ј. Анте, Петрић С. Мате, Птровић Миодраг, Петровић Чедомира Миодраг, Пешашић Р. Жика, Почуча Јован, Пољанац И. Станко, Радешкић Р. Мате, Рађа И. Јакоб, Радонић Н. Мијо, Раутић И. Јосип, Родић В. Богдан, Робуљ Жива, Розић М. Милош, Самадан М. Душан, Сајди У. Иван, Савић Д. Андрија, Славин М. Лазар, Симић Н. Божо, Шипош Ђ. Димитрије, Сиришчевић И. Динко, Смојвер С. Иван, Стајић Стојан, Старчевић Б. Здравко, Степанчић И. Алојз, Стојковић Р. Милутин, Стричевић С. Стјепан, Стрмецки И. Исидор, Ступар Г. Срета, Сунков Ј. Јаков, Суњка П. Остоја, Супе А. Миле, Вучинић В. Милутин, Шарић М. Иван, Шимек И. Стјепан, Шкорић Г. Гојко, Шпољар Јосип, Танвровић А. Велија, Тарзин В. Срба, Томић П. Трива, Турчан Мартин, Узелац М. Стево, Васиљевић Д. Илија, Вавтар Ј. Јожа, Весковић Б. Живко, Вијатов М. Душан, Воларевић Г. Јуре, Воларевић И. Мате, Владичић И. Божидар, Вучетић М. Теодор, Вучковић С. Петар, Вуксановић Ј. Марко, Задјелар М. Урош, Зећ Ј. Рајко, Зоркић П. Бошко и Зрвчар М. Еуген.

Бр. 456

22 септември 1946 година

Белград

Секретар.

М. Перуничич, с. р.

Претседател.

др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

р е ш и л

да се за уметност во командуење, покажана храброст и особени заслуги за народ стечени во текот на народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

капетани: Глушац Ђ. Петар и Јернејц Ф. Франц;
поручници: Аврамски В. Радомир, Рајковић Л. Марко и Сучевиц Г. Миладин;
потпоручник: Гаталовић Ј. Раде.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

поручници: Гостовић П. Гојко, Ковачевић Ј. Јоца, Османлић М. Хусо, Рајковић Л. Марко, Вујисич М. Батрић, Зајец А. Франц, Милетић А. Рајко, Коштић С. Марко и Зилфићаревић Љ. Исни.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

поручници: Левстик Ф. Марјан, Мухатовић Н. Иван, Османлић М. Хусо, Стулар Ј. Јовица и Вујисич М. Батрић;

потпоручници: Јаковац Б. Драгутин, Јанеж И. Јосип, Милетић А. Рајко, Калуђеровић М. Мирослав, Парић Н. Иван и Шверко И. Анђело;

заставници: Лозић В. Душан, Мраз И. Милан, Продан Ф. Франц и Родић М. Милан;

ст. водници: Деџан Е. Станко, Маравић Б. Димитар, Симић К. Светозар, Штега А. Рамо и Вуковић С. Драган;

водници: Блазник Ј. Јозеф и Смајловић А. Рамина;

мл. водник: Бензон Е. Ело;

борци: Бенедик И. Павел, Божиш Р. Рафајло, Бркић С. Ахмет, Давидовић М. Сава, Димитријевић Б. Стојан, Фодор М. Марко, Голубовић М. Живојин, Хаџиновић О. Халил, Јелача М. Ђуро, Јовановић Б. Крсто, Јовановић К. Стево, Кустурић И. Јозо, Љубић Д. Добривоје, Малеш М. Иван, Мутавашић С. Јован, Опац Ф. Анте, Рајковић Н. Јован, Солинц Ј. Славко, Степановић С. Срета, Вуковић С. Лука и Завишић А. Миливоје.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

заставници: Домировић С. Франц и Јошић Л. Миленко;

ст. водници: Китановић Д. Владимир, Продановић Б. Ђуро, Раићеловић С. Матко, Симић К. Светозар, Шимић Н. Стојан, Штега А. Рамо, Вуковић С. Драган и Заилац Б. Љубан;

водници: Базо Ј. Иван и Леговиц А. Бласко;

борци: Антеић П. Ђорђе, Атал Ј. Јосип, Бачинић Д. Живојан, Бркић С. Ахмет, Дехар В. Изер, Димитријевић Б. Стојан, Еминовић С. Дурак, Голубовић М. Живојин, Хаџиновић О. Халил, Ибрахимовић Ш. Исмаил, Ибраимовић А. Тани, Јанковић И. Бошко, Јовановић С. Александар, Колевски В. Панте, Коменков В. Каменко, Костадиновић П. Секула, Љубић Д. Добривоје, Марчекић П. Мијо, Маровић Д. Никола, Мартун А. Антон, Милићевић М. Мирко, Мутовић С. Јован, Николић Е. Најо, Рацпетин С. Данча, Рајковић А. Јован, Раковић М. Месуд, Стефановић Ђ. Никодије, Шкобић М. Бранко, Таневски М. Спасоје, Тасевски Ђ. Димитрије, Урошевић Ж. Милорад, Вујиновић С. Илија, Завишић А. Миливоје, Зећ С. Божо и Спасић М. Данча

СО МЕДАЉА ЗА СЛУГА ЗА НАРОД:

заставник: Базо М. Матијаш;

ст. водник: Андријасеки Г. Благоје;

борци: Антеић Д. Бошковић, Атанасовски С. Лазар, Боцески Ј. Јордан, Божиновић Б. Митко, Џукуцан Ј. Витомир, Ђокић Ж. Славко, Џељадин Џ. Чезаир, Џарановски П. Ђорђе, Ђурковић Г. Мијо, Фаркаш Ј. Јозеф, Хаџиновић О. Рамо, Илић И. Рада, Илјаз Т. Цемал, Јаковић Г. Јелец, Јердановски А. Мито, Јованов М. Јанка, Јовановић Т. Миодраг, Јовић Н. Љубомир, Калудер З. Владо, Костић Ж. Бранко, Крстовски Р. Нова, Лакмеј Ф. Иван, Ловић С. Будамир, Лукић М. Миодраг, Марковић М. Миливоје, Михајлов А. Михајло, Мигевски Т. Теодосије, Митковски Р. Стејко, Митровић Б. Светислав, Николић С. Радомир, Новаквић С. Веселин, Николовски Т. Богосав, Пањек Ф. Алберт, Петровић А. Чедомир, Радојичић М. Радовац, Рађа А. Вицко, Симои А. Симон, Станковић М. Благоје, Станковић Ж. Веселин, Станковић С. Живан, Стакојевић С. Сента, Станојевић Б. Светозар, Стефановић П. Милан, Стојиљковић Д. Душан, Стојковић Ф. Васил, Струхарик С. Јосип, Сарчевић Л. Франц, Таџев О. Тодор, Таневски Д. Васил, Улемек Р. Сима, Возлић И. Мартин и Жижковић Ј. Стојан.

Бр. 436

30 август 1946 година

Белград

Секретар.

М. Перуничич, с. р.

Претседател.

др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

р е ш и л

да се за умешност во командуење, покажана храброст и особени заслуги за народ стечени во текот на народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

капетани: Мужевић Иван и Рађеновић П. Мићо;
поручник Бајић Н. Никола,

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

капетан Басара Никола;
Арсовски И. Витомир и
Терзић Р. Раца

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

капетани: Басара Никола, Кукић Раде и Палчић Мирко;
поручник Ленлек Борис;
потпоручник Ђупић Никола;
Илинчић Радош.

Бр. 445
14 септември 1946 година
Белград

Секретар,
М. Перуничич, с. р.

Претседател,
др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

р е ш и л

да се за покажана храброст и особени заслуги за народ стечени во текот на народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

ст. водник Старчевић П. Стево.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

ст. водници: Чeko М. Душан, Дражић М. Петар, Фистовић Ђ. Драго, Јелача М. Стево, Јерчић С. Правдо, Клашња Б. Милан, Лукиќски В. Јосип, Медич М. Бошко, Његован П. Јован, Савић С. Васа, Шлајт Јб. Стјепан и Тривановић Ђ. Драган;
водници: Блажић А. Драгутин, Бриншек А. Винко, Ђирић М. Милан, Даутовић Г. Лазар, Дмитровић М. Јово, Гајић Р. Милош, Харашић Д. Иван, Курир Д. Јосип, Митровић Сима, Никшић В. Светозар, Орлић М. Мале, Поповски Р. Ацо, Романић Ј. Јосип, Спаса Д. Тома, Спасојевић Никола, Ванка И. Гајо и Златовић М. Александар;

мл. водници: Адлешић Н. Јоже, Бајић Ј. Бора, Чирјак Ч. Бошко, Грегорчић М. Јожеф, Хити Ф. Рудолф, Марчиновић И. Жика, Матијевић Л. Пајо, Павлетић Г. Ђорђе, Поп-Тошић Ј. Милорад, Поповић Ч. Александар и Вулић И. Недељко;

десетар Малиновић Ђ. Мато;
борци: Бановачки Ђ. Обрад, Бехаповић А. Вехби, Божовић М. Душан, Бришка А. Антон, Бур-

саћ С. Милан, Јарац С. Суљо, Јурчић Ф. Ђирил, Јурић М. Божо, Милић М. Василије, Милунић Н. Славко, Пеичић Ж. Радован и Златић М. Душан.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

ст. водници: Клашња Б. Милан, Медич М. Бошко и Тривановић Д. Драган;
водници: Бриншек А. Винко, Харашић Д. Иван, Курир Д. Јосип, Митар Н. Марко и Романић Ј. Јосип;
мл. водници: Грегорчић М. Јожеф и Матијевић Л. Пајо;

борци: Божовић М. Душан, Бурсаћ С. Милан и Пеичић Ж. Радован.

Бр. 447
13 септември 1946 година
Белград

Секретар,
М. Перуничич, с. р.

Претседател,
др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

р е ш и л

да се за умешност во командуење и особени заслуги за народ стечени во текот на народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД:

поручник Ботић В. Миленко.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

мајори: Будисављевић Г. Миле, Дорониќски Н. Душан, Дубајић С. Симо, Мандић Л. Јовица, Вучићевић Д. Светозар и Жакула М. Јован;

капетани: Бахриќ Т. Бранко, Барбарич Ш. Љубидраг, Цицмил Л. Мишко, Чалић М. Никола, Грачанин Б. Пефар, Хрњак Б. Милан, Кунстовић С. Никола, Марковић Ј. Лазар, Мирковић Ђ. Никола, Остојић М. Обрад, Перић Т. Пејо, Поповић И. Свето, Рајлић В. Недељко, Шијан В. Драган, Штритов А. Франц, Тодоровић М. Митар, Тркуља П. Милан, Вранеш Р. Милан и Зубовић Ј. Милутин;

поручници: Ђелаковић Ј. Душан, Ђашњаковић М. Аца, Ђркић М. Мићо, Филиповић Д. Миле, Газибарица Б. Веселин, Хинић П. Милан, Јанковић М. Спасоје, Ковачевић Т. Владо, Крскиовић М. Милан, Маћукат М. Мико, Маравић Ђ. Михајло, Степановић Љ. Тихомир, Шућак С. Милан, Сушањ Ф. Иван, Узелац Ђ. Милан, Узелац С. Никола и Вукчевић С. Никола;
потпоручник Станић П. Урош;

заставник Бабић Ј. Милош;

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

мајори: Будисављевић Г. Миле, Мандић Л. Јовица и Радаковић Н. Бранко;

капетани: Басара И. Милош, Вилус М. Иво, Драгић М. Душан, Џубо О. Ахмед, Јакин Ј. Раде, Јарамез М. Војин, Лукан Ј. Венец, Марковић Р. Милош, Мартинац И. Мишо, Мисирача Ј. Станко, Њиваковић Н. Богдан, Пашић М. Јово, Платиша П. Никола, Радановић С. Стево и Воркапић М. Остоја;

поручници: Тишма И. Раде и Видљевић С. Марко;

потпоручници: Боснић Б. Душан, Бродарац Н. Јура, Јаковљевић Ж. Јанаћко и Станојевић С. Стево;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

капетани: Кунцар Д. Богдан, Станишић К. Веселин и Вуковић П. Крсто;

поручници: Бабић Ј. Манојло, Бабић П. Мирко, Бранковић Ј. Милан, Бузацић М. Гојко, Белић С. Вукашин, Димић Т. Вељко, Дробњак М. Бошко, Дупор П. Бранко, Голуб А. Михајло, Грбић Л. Ђедо, Хорватич М. Павло, Ивановић Б. Мирко, Кофол Ф. Јанко, Косановић С. Никола, Костовић И. Никола, Марковић М. Стојан, Милановић Н. Раде, Орел Т. Томо, Печарић Г. Здравко, Полдругач М. Славко, Прелевић Р. Милорад, Радак М. Бобан, Радисављевић Ј. Славко, Радичић М. Ивица, Ралошевић Б. Милорад, Рајачић М. Бранко, Секчловић Ђ. Веселин, Сердар Ђ. Никица, Стајков М. Милан, Судар Т. Иван и Врбица Б. Мујо;

потпоручници: Басара П. Раде, Батинић П. Богдан, Боснић Б. Балко, Бугаски К. Милан, Цвек Ј. Јосип, Ердег А. Нико, Калчић А. Нефко, Кланцар И. Мирко, Кнежевић Н. Милан, Кожеза Ј. Анте, Лукачић М. Душан, Мелић Н. Радован, Милошевић Д. Милош, Перчић П. Шиме, Прица М. Дацо, Роје Ф. Ј. Маријо, Таталовић И. Никола, Вишњић С. Михајло и Зрнић М. Стеван;

заставници: Балкас Ј. Никица, Батинић Н. Душан, Берхамовић С. Абаз, Цревар Ђ. Бранко, Дувњак М. Мирко, Хрњак И. Владо, Кјанта Ј. Михајло, Крстичић М. Радоје, Лончар Н. Љубан, Матак С. Јаков, Миливојевић М. Душан, Мудреша П. Милош, Новаковић С. Милош, Обрадовић П. Стеван, Прибић Т. Арсеније, Рковић Н. Драган, Савић С. Анте, Ступар Л. Сретко, Шимпрага М. Душан, Влајисављевић М. Милан, Врањеш Д. Александар и Заубица К. Петар;

ст. водници: Добријевић С. Миле, Јововић В. Милован, Крпина И. Зора, Новковић П. Момчило, Перенчевић А. Милан, Сорић III, Вјекослав, Шупа А. Милка, Шуперак Ф. Стијепо, Вучковић Д. Љубомир, Вулин И. Шанто и Завођа Ђ. Димитрије;

водници: Бањеглав Н. Душан и Ремес В. Фрањо; мл водници: Ђуришић К. Раде и Притекељ Ф. Јернеј;

борци: Дабановић Томо, Гербец А. Мара, Лекић Р. Велимир, Маринковић Ј. Славко, Милак Х. Мујо, Оровић Б. Радован, Озмиец Б. Ђуро, Слеччевић Н. Младен и Грбић П. Душан.

Бр. 428
19 август 1946 година
Белград

Секретар, Претседател,
М. Перуничич, с. р. др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

р е ш и л

да се за умешност во командуење, за осведочена работа на остваруење братството и единството на нашите народи и особени заслуги за народ стечени во текот на народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД I РЕД:

генерал-мајор Левичник А. Карел;
потпуковник Локошчек Иван.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

поручници: Путерле Ф. Франц, Валушник П. Франц, Јарић Н. Душан и Премужић И. Стјепан.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:

мајор Бродарац Иван;
поручник Ленчек Р. Борис.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

мајор Шкрк Г. Бојан;
капетани: Барац М. Драгутин, Гонец А. Антон, Прошек А. Леополд и Томшић А. Франц;
поручници: Беслаћ Ђ. Мирко, Милиновић С. Божо, Пожар П. Франц и Станковић Д. Вељко;
Свете Ј. Антон.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

Шахман Ф. Станислав и Вучевић Н. Ђоко.

Бр. 429

19 август 1946 година
Белград

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

р е ш и л

да се за покажана храброст и особени заслуги за народ стечени во текот на народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

потпоручник Ковачевић П. Раде;
заставници: Васић Ђ. Недељко и Зобеница В. Бранко;
ст. водници: Брдар Ј. Јаков, Калаба С. Душан, Судиња А. Милан и Зубић М. Ристо;
водник Марић И. Глиша;
борци: Цетина И. Драган, Ђорић П. Анте, Грвић А. Марин, Ковић М. Петар, Двргич Д. Богдан, Радушин Т. Раде, Скрутуља Ј. Крсто, Влаховић Д. Новица и Жувелз М. Анте.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

потпоручници: Бајић М. Лука, Булајић М. Лазо и Ковачевић П. Раде;
заставник Васић Ђ. Недељко;
ст. водник Кајтез С. Јован;
борци: Цетина И. Драган и Раусин Т. Раде.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

борци: Бодирожа П. Стојан и Радовић А. Ташо.

Бр. 435

30 август 1946 година
Белград

Секретар, Претседател,
М. Перуничич, с. р. др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ
р е ш и л

да се за особени заслуги учинети на народите на Југославија одликуе

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

мајор Galin R. Dr Dafeo.

Бр. 442
14 септември 1946 година
Белград

Секретар, Претседател,
М. Перуничич, с. р. др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ
р е ш и л

да се за особени заслуги учинети на народите на Југославија одликуе

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

мајор James A. Taylor.

Бр. 443
14 септември 1946 година
Белград

Секретар, Претседател,
М. Перуничич, с. р. др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ
р е ш и л

да се за покажана храброст, осведочена работа на остварување братството и единството на нашите народи и особени заслуги за народ стечени во текот на народноослободителната борба одликуват

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

капетани: Радовиќ М. Марко и Вранеш М. Стево;
Брнчиќ И. Данијел.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:

мајор Хржењак А. Јурај;
капетан Вујновиќ Ј. Сретен.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

мајор Бачиќ М. Вељко;
капетан Голов Ф. Фердо;
поручник Хржењак И. Јања;
потпоручници: Саје Ј. Јоже и Чича М. Јово;
заставници: Мешиќ Р. Хамдија и Рајшел М. Јанко.

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ III РЕД:

поручник Кукоч В. Зденко.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

капетан Голов Ф. Фердо;
поручник Шепиќ Р. Борис;
потпоручници: Малинариќ М. Мате, Марчинко И. Антон и Шикиќ Ј. Никола;

заставници: Гргуриќ А. Драгутин, Мешиќ Р. Хамдија и Зиндаршиќ И. Иван;
ст. водник Рупчиќ А. Артур;
борци: Лулик К. Катица, Таталовиќ Т. Недељка и Трипар Ј. Маријан;
Грабушек Ј. Теа, Драгојевиќ М. Јелка, Крамар Ј. Анка и Уршиќ П. Павао.

Бр. 444
14 септември 1946 година
Белград

Секретар, Претседател,
М. Перуничич, с. р. др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ
р е ш и л

да се за умешност во командување, осведочена работа на остварување братството и единството на нашите народи и особени заслуги за народ стечени во текот на народноослободителната борба одликуват

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

мајор Згоњанин Ђ. Милан;
капетани: Бакрач И. Душан, Дракулиќ С. Живко, Дроњак С. Милојко, Ковачевиќ Л. Божићар, Матулиќ М. Целестин, Перат А. Алфонз, Совиљ Ђ. Душан, Шупут Б. Никола, Трнкиќ С. Сретко и Учакар Ј. Јанез;

поручници: Белас Б. Антон, Цвијановиќ Т. Ђуро, Чаргова А. Маџан, Чуле Д. Младен, Дабиќ П. Раде, Јарин Г. Пајо, Кобиќ А. Мехмет, Личина Д. Дмитар, Љубичиќ В. Милан, Медиќ Н. Милан, Мервич Ф. Иван, Милиќ А. Сретко, Монтиљо С. Давид, Нишевиќ П. Новак, Орлиќ С. Петар, Парат С. Анте, Павиќ III. Душан, Рајчегиќ Слободан, Тоќановиќ Н. Миладин, Троха Н. Антон, Тустаниц Н. Ратко и Вулетиќ М. Ђуро;

потпоручници: Цветковиќ Р. Илија, Кнежевиќ В. Бошко и Мијачика И. Владо;

заставник Одаќ Ј. Анте;
Матијевиќ Иван;
ст. водник Дражиќ С. Перо;
борац Јукиќ М. Антон.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:

мајор Тинтор С. Ђуро.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

капетани: Флањак Ј. Милан, Флаго Саво, Косановиќ Н. Милан и Учаковиќ Ј. Јанез;
поручници: Андријиќ К. Кузма, Фрковиќ Г. Јосип, Латиновиќ Ђ. Богдан, Михановиќ Т. Кажо и Штулиќ И. Душан;

потпоручник Стојисављевиќ Д. Стево.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

капетани: Геманиќ Ј. Силвестар, Хиниќ Ј. Божо, Качар А. Франц, Кружиќ Ф. Звонимир и Миличевиќ И. Анте;

поручници: Баришиќ И. Марко, Батедино П. Борис, Црномарковиќ Т. Бранко, Думаниќ А. Никола, Гласиновиќ А. Јурај, Калил М. Павел, Кљун А. Антон, Ковачиќ А. Милан, Крајновиќ Ј. Милош, Маролт И.

Виктор, Настран Ф. Бењамин, Огрии Ј. Франц, Палчић А. Алојз, Пејовић В. Андрија, Прусник Ј. Антон, Ребец Б. Витомир, Ружић Ф. Драго, Шушњар А. Јанко, Тодоровић Н. Петар, Вујаклија М. Симо, Затковић А. Иван и Зеленик Ф. Лудвик;

потпоручници: Басрак К. Марко, Бјелић Ђ. Станко, Боројевић Јандре, Дрљача О. Драган, Форлић И. Бранко, Комленовић П. Гајо, Костић А. Гашпар, Кудар Ј. Милан, Лалић Ј. Мане, Липовец А. Франц, Марић Ј. Адам, Марков Ј. Звонимир, Милат М. Анте, Милош Ј. Марко, Новаковић И. Стипе, Обрадовић Ј. Илија, Орлић М. Никола, Петруша М. Фрањо, Пирц Л. Оскар, Рајчевић М. Лука, Сарџон М. Душан, Мего Ђ. Перо, Скочир Ј. Јозеф, Штирн Ј. Јурај, Шуријан А. Анте, Умићевић Т. Аним, Урбанчић А. Јозеф, Водничар И. Јошко, Вукић М. Илија и Вучковић Н. Ђуро;

заставници: Андријашевић А. Владимир, Бајић В. Војислав, Чачић А. Никола, Домшар Ј. Антон, Хабат Ф. Стане, Хабич Франц, Ибиц Ц. Цирил, Крајновић С. Илија, Крашевец Ф. Феликс, Листем Ј. Љубо, Муштек Ј. Јоже, Марошевић В. Мијо, Марушић Ј. Грго, Ноковић Т. Јово, Орловић П. Урош, Пејић С. Милеи, Пицељ И. Феликс, Поповић Л. Миле, Рачки Ј. Мартин, Станић А. Ђуро, Стојановић Р. Јанко, Стокуч М. Ђуро, Страјнер М. Милко, Шпољарић И. Антон, Танкосић Ј. Коста, Торкар Ј. Јакоб и Живковић М. Петар;

Берие А. Антон, Бичек Ј. Станислав, Долиншек Ј. Лудвик, Пенезић Д. Новак, Безељ М. Виктор, Станић Сима, Шмит Ф. Валентин и Урбанац Ј. Франц; ст. водници: Балатинац Ф. Јосип, Беламарић М. Никола, Белинац П. Гашпар, Бојчић И. Анте, Бранковић М. Петар, Бубало И. Дмитар, Буторац Ф. Марко, Чора Д. Никола, Дридић Ф. Драго, Ђуричковић Д. Блаж, Ђурић М. Ђуро, Горјуп Ф. Станко, Грбић Ј. Илија, Јакша Ј. Франц, Јеловица Ј. Иван, Каузларич И. Фране, Королија Д. Душан, Кршул Т. Тома, Мандић И. Војин, Марушић И. Иван, Матијаш М. Марин, Мемич С. Ибро, Огрии Ј. Јозица, Осболт Д. Драго, Панковић Б. Петар, Павлетић К. Станко, Петровчић Х. Алојз, Пезељ Ј. Иван, Пишкур Ј. Јоже, Подкољњак Р. Иван, Попит А. Антон, Радаковић Ј. Стево, Радошевић П. Сава, Равникар Ј. Александар, Репац Сока, Стока Ј. Љубо, Шулар Ј. Виктор, Шименц И. Иван, Штимац Н. Силвестар, Тадић Д. Никола, Тагаловић Ђ. Михајло, Тишљер А. Светозар, Тривановић М. Јово, Вујановић Н. Милан, Жакељ М. Јакоб, Жигић Н. Илија, Живановић Л. Славко и Жндаршић Ј. Антон;

водници: Бајан Н. Мартин, Цурич Ф. Иванка, Галишић Ј. Виктор, Крнц Ф. Албин, Крњајић И. Марија, Лацмановић Ј. Ратко, Линић К. Себастијан, Маринковић Н. Вилим, Павковић М. Марко, Петровић С. Велимир, Степић С. Фрањо, Мебаљ С. Симо и Шковран С. Мирко;

мл. водници: Барбарић А. Антон, Ивак. Ј. Мате, Север Ј. Антон, Туропољац С. Станко и Бале М. Миха;

десетари: Анжић И. Франц, Јанковић С. Јанко и Криста М. Мирко;

борци: Богавчић И. Анте, Брнелић Б. Миха, Демона П. Петар, Ђукић Ј. Бошко, Југ Ј. Алојз, Кочевић М. Лојзе, Коговшек И. Габријел, Ковач А. Јернеј, Кожелички Ј. Јожеф, Десич Ј. Јозеф, Липолд Ј. Милан, Липовшек Ј. Франц, Малашић М. Нада, Матијаш Т. Каја, Пирц Ј. Јозеф, Пиршић Ј. Јошко, Поцрњић П. Цветко, Прибил А. Јоже, Прибик Ф. Франц, Рамшек Ј. Фрањо, Рутар Ј. Франц, Таучар А. Јосип, Таучар М. Сречко, Вагаја Ј. Дилдо, Видовић А. Иван и Волф И. Иван.

Бр. 437

30 август 1946 година
Белград

Секретар,
М. Перунчић, с. р.

Претседател,
др И. Рибар, с. р.

ЗАПИСНИК

НА IV РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД II РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА ФНРЈ, ОДРЖАН НА 5 ДЕКЕМВРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседателот Владимир Симич.

Секретар Воја Лекович.

Претседателот го отвара состанокот во 11,13 саатот.

Прочитаниот записник од III редовен состанок се прима без забелешки.

Се соопштуе да Владата ФНРЈ на 4 овој месец поднела на Сојузното векје на решавање предлог на Законот за национализација приватните стопански претпријатија и да за истиот бара хитност. Со оглед на хитноста на овој законски предлог тој одма е доставен на Законодавниот одбор кој што се состанал ова утро во 8 саатот и поднел за него свој извештај. Како предлогот така и извештајот се разделени на народните пратеници на денешната седница. Претседателот го праща Векјето да ли прима за овој законски предлог барана хитност и скусена постапка како и тоа да се истиот стави на дневен ред на денешната седница. Векјето едногласно ја усвои бараната хитност и скусената постапка за овој законски предлог, како и измената во дневниот ред, па претседателот соопштуе да прва точка на денешниот дневен ред ќе биде претрес предлогот на Законот за национализација приватните стопански претпријатија.

Се соопштуе да Владата ФНРЈ му поднела на Сојузното векје на решавање предлог на Законот за укинување сроковите во Основниот закон за кооперациите, во Општиот закон за народните одбори и во Законот за државните службеници.

Претседателот објавуе да е овој законски предлог упатен на Законодавниот одбор и на Законодавниот одбор и за него поднел свој извештај. Како законскиот предлог така и извештајот ќе биде умножен и разделен на народните пратеници и ставен на дневен ред кога Векјето за тоа ќе донесе одлука.

Се соопштуе да Законодавниот одбор на Сојузното векје му поднел на Векјето извештај за својата работа на согласување законите спрема членот 136 Уставот.

Претседателот објавуе да овој извештај ќе се штампа и раздели на народните пратеници и ќе се стави на дневен ред кога Векјето ќе донесе одлука за тоа.

Се соопштуе да Векјето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, во смисла членот 63 Уставот, му го доставило на Сојузното векје на решавање предлогот на Законот за народната милиција, предлог на Законот за военото обвинителство и предлог на Законот за решавање имотните спорови преку државна арбитража онака како се усвоени во Векјето на народите.

Претседателот го известуе Векјето да Претседателството ги упоредило текстовите на примените законски предлози со текстовите на истите законски предлози усвоени во Сојузното векје и да нашло да се текстовите истоветни па го става овој свој извештај на гласање. Векјето, гласајќи со дигање раце, го усвои извештајот на Претседателството, за идентичноста на текстовите и претседателот објавуе да со ова Народната скупштина ФНРЈ конечно ги примила Законот за народната милиција, Законот за военото обвинителство и Законот за решавање имотните спорови преку државна арбитража и да овие закони, во смисла членот 46 Пословникот

на Сојузното веќе; ќе бидат упатени на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ заради прогласување.

Се соопштуат молбите на народните пратеници за отсуства и бедуења на Веќјето по предлог од претседателот им одобруе на: Богољуба Стојановиќ два дена заради хитни и неотложни работи; Светозара Крстич три дена заради болест и на Антуна-Туна Бабиќ пет дена заради болест.

Се прејдуе на првата точка од дневниот ред: претрес предлогот на Законот за национализација приватни стопански претпријатија.

Кога известителот на Законодавниот одбор, Моша Пијаде, го прочита извештајот на Законодавниот одбор и текстот на законскиот предлог, зборува: Министерот на индустријата ФНРЈ Борис Кидрич „за“, др. Драгољуб Јовановиќ „за“, Милош Рашовиќ „за“, Јован Веселинов „за“, Угљеша Даниловиќ „за“, Миха Маринко „за“, Звонко Бркич „за“ и Моша Пијаде „за“, па се пристапуе на конечно решавање за законскиот предлог во целост.

По извршеното поименично гласање, претседателот објавуе да вкупно гласале: 245 народни пратеници и да сите гласале „за“, со што предлогот на Законот за национализација приватните стопански претпријатија во Сојузното веќе е конечно усвоен па, во смисла членот 63 Уставот и членот 45 Пословникот на Сојузното веќе, ќе биде упатен на Веќјето на народите на решавање.

Потоа претседателот даде 10 минути одмор.

После кусата пауза седницата се наставуе.

Се соопштуе да Веќјето на народите, во смисла членот 63 Уставот, му доставило на Сојузното веќе на решавање предлог на Законот за национализација приватните стопански претпријатија онака како е усвоен во Веќјето на народите.

Претседателот го известуе Веќјето да Претседателството го упоредило текстот на примениот законски предлог со текстот на истиот законски предлог усвоен во Сојузното веќе и да нашло да се текстовите истоветни па овој извештај го става на гласање. Веќјето, гласајќи со дигање раце, го усвои извештајот на Претседателството за идентичноста на текстовите, па претседателот објавуе да со ова Народната скупштина ФНРЈ конечно го примила Законот за национализација приватните стопански претпријатија и да овој закон во смисла членот 46 Пословникот на Сојузното веќе, ќе биде упатен на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, заради прогласување.

Потоа претседателот ја прекинуе седницата во 13.50 саатот до 17 саатот.

По пладне седницата е наставена во 17.07 саатот.

Се соопштуат и упатуат на Одборот за молби и жалби молбите и жалбите кои што пристигнале на Веќјето, па се прејдуе на втората точка од дневниот ред: претрес предлогот на Законот за измените и дополнуењата на Законот за воената обвеза на државјаните ФНРЈ.

Кога известителот на Законодавниот одбор, др Макс Шнудерл го прочита одборскиот извештај, Веќјето, едногласно, го усвои овој законски предлог во начело.

Како и за претрес во поединостите нико, не се јави за реч, Веќјето, едногласно, ги усвои сите три члена на овој законски предлог во поединостите по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор, па се пристапи на конечно решавање законскиот предлог во целост.

По извршеното поименично гласање претседателот објавуе да гласале сосема 221 народен пратеник и сите гласале „за“, со што предлогот на Законот за измените и дополнуењата на Законот за воената обвеза на државјаните ФНРЈ во Сојузното веќе е конечно усвоен и да, во смисла чл. 63 Уставот и членот 45 Пословникот на Сојузното веќе, ќе биде упатен на Веќјето на народите на решавање.

Се прејдуе на третата точка од дневниот ред: претрес предлогот на Законот за адвокатура.

По предлог од народниот пратеник Иван Грандга, Веќјето одлучуе да измените и дополнуењата направени во Законодавниот одбор не се читаат, оти извештајот на Законодавниот одбор е штампан и разделен на народните пратеници.

Кога известителот др Јаков Гргурич го образложи одборскиот извештај, претседателот соопштуе да Министерот на правосудието ФНРЈ, при претресот на овој законски предлог во Сојузното веќе го одредил за владин повереник др Владимира Калембер, помоќникот на Министерот за правосудието ФНРЈ, па отвора начелен претрес.

Зборува др Макс Шнудерл „за“, па Веќјето, гласајќи со дигање раце, едногласно го усвои овој законски предлог во начело.

Како за претрес во поединостите никој не се јави за реч, Веќјето, гласајќи со дигање раце, едногласно, ги усвои членовите од 1 до заклучно 78 на овој законски предлог, по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор, и по предлогот на Министерот за правосудието ФНРЈ, а по пристап на одборскиот известител, ги прави следните измени и дополнуења:

Во членот 9 последниот став се брише; во членот 14 ставот 4 се менува и гласи: „Коморите исто така можат да им одредат на адвокатите друго седиште на канцеларијата спрема правилникот кој што ќе го пропише министерот на правосудието на народна република“; се додава нов став 6 кој што гласи: „Адвокат, кој што провел три години на работа, во седиштето што му го одредила комората, има право да бара промена на седиштето на канцеларијата, во место кај што канцеларијата порано постоела“. Членот 71 се брише, а останатите членови до крајот се смалуат за еден. Во новиот член 75 ставот 2 и 3 се заменуат со нов став 2 кој што гласи: „Адвокатските кандидати, кои до влегуењето во сила на овој закон имаат две години или повеќе кандидатска пракса во адвокатска канцеларија, стечуат право на полагање адвокатскиот испит ако проведеле една година на работа кај суд или кај јавно обвинителство или на правни работи кај орган на државна власт или орган на управата. Адвокатските кандидати, кои на денот на влегуење во сила на овој закон немаат две години кандидатска пракса во адвокатска канцеларија, стечуат право на адвокатскиот испит под услови од членот 4 на овој закон“. Во новиот член 77 наместо зборовите „Народните републики“ довогјаат зборови „Властите на народните републики“.

Потоа се пристапи на конечно решавање за законскиот предлог во целост.

По извршеното поименично гласање претседателот објавуе да гласале сосема 227 народни пратеници и сите да гласале „за“, со што предлогот на Законот за адвокатура во Сојузното веќе е конечно усвоен, па во смисла членот 63 Уставот и членот 45 Пословникот на Сојузното веќе, ќе биде упатен на Веќјето на народите на решавање.

Како со ова дневниот ред на денешната седница е исцрпен, претседателот ја заклучуе седницата во 19.16 саатот, а идната ја закажуе за четвртот на 6 декември 1946 година во 11 саатот со дневен ред:

- 1) претрес предлогот на Законот за укинување сроковите во Основниот закон за кооперациите, во Општиот закон за народните одбори и во Законот за државните службеници;
- 2) претрес извештајот на Законодавниот одбор за работата на согласување законите по членот 136 Уставот.

5 декември 1946 година

Белград

Секретар,

Воја Лекович, с. р.

Претседател,

Владимир Симиќ, с. р.

ЗАПИСНИК

НА IV РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД П РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА
НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН
НА 5 ДЕКЕМВРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседателот Јосип Видмар.

Секретар Михвиль Грбич.

Претседателот Јосип Видмар го отвора IV редовен состанок во 17.10 саатот

Прочитаниот записник од III редовен состанок Векјето го прими без забелешка.

Претседателот Јосип Видмар му соопштуе на Векјето да Владата ФНРЈ, во смисла членот 63 Уставот му доставила на Векјето на народите предлог на Законот за национализација приватните стопански претпријатија за кој што е барана хитност.

Во смисла одредбите од Пословникот на Векјето на народите овој законски предлог одма е доставен на Законодавниот одбор на претрес.

Законодавниот одбор го претресе и достави својот одборски извештај за овој законски предлог.

Овој законски предлог со одборскиот извештај е отштампан и разделен на народните пратеници.

Потоа претседателот му соопштуе на Векјето да Владата ФНРЈ за свој повереник во Векјето на народите го одредила др Леа Гершкович, кој што ќе дава потребни обавестуења при претресот на овој законски предлог.

Како Владата ФНРЈ барала хитна постапка по овој законски предлог, претседателот Видмар му предлага на Векјето за прва точка на денешниот дневен ред претрес извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за национализација приватните стопански претпријатија.

Кога Векјето го усвои овој предлог, претседателот Видмар му даде реч на известителот од Законодавниот одбор Божицара Масларич, кој што го прочита образложувањето од Претседателот на Стопанскиот совет и Министерот на индустријата Бориса Кидрич, го образложи одборскиот извештај и го прочита целиот законски предлог, претседателот Јосип Видмар отвора претрес потоа по овој законски предлог.

Зборувајќи: Родолуб Чолакович „за“, др Павле Грегориј „за“, Тоне Долиншек „за“, Радоња Голубович „за“, Кирил Миљовски „за“ и Милош Царевич „за“, на Векјето, гласајќи поименично, едногласно ги усвои сите членови на овој законски предлог од членот 1 до заклучно членот 24 по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор.

По завршеното поименично гласање претседателот објавуе резултат на гласањето. Гласале 124 народни пратеници, и сите гласале „за“, со што предлогот на Законот за национализација приватните стопански претпријатија во Векјето на народите е конечно усвоен, па, во смисла членот 63 Уставот и членот 44 Пословникот на Векјето на народите, ќе биде доставен на Сојузното векје на решавање.

Потоа претседателот одредуе одмор од 10 минути.

После одморот претседателот му соопштуе на Векјето да Векјето на народите примило од Сојузното векје конечно усвоен текст на предлогот на Законот за национализација приватните стопански претпријатија на решавање. Како текстот на овој законски предлог е истоветен со текстот кој што Векјето на народите го усвоило, тоа Векјето, гласајќи со дигање раце, го усвои овој законски предлог, па претседателот Јосип Видмар му соопштуе на Векјето да со ова усвојување Народната скупштина ФНРЈ го примила Законот за национализација приватните стопански претпријатија и да одма влегуе во сила.

Во 13.35 саатот претседателот ја прекинуе седницата, со тоа истата да се настави во 17 саатот.

Во наставокот на седницата претседателот му соопштуе на Векјето да Сојузното векје, во смисла

членот 63 Уставот, му доставило на Векјето на народите на решавање конечно усвоени текстови од предлогот на Законот за народната милиција, предлогот на Законот за военото обвинителство и предлогот на Законот за решавање имотните спорови преку државна арбитража.

Како текстовите на овие законски предлози се истоветни со текстовите кои што Векјето на народите ги усвоило, тоа Векјето, гласајќи со дигање раце, ги усвои овие законски предлози, па претседателот Јосип Видмар му соопштуе на Векјето да Народната скупштина ФНРЈ ги примила Законот за народната милиција, Законот за военото обвинителство и Законот за решавање имотните спорови преку државна арбитража и да овие закони ќе бидат доставени на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, во смисла одредбите на Уставот и Пословникот на Векјето на народите, заради прогласување.

Претседателот понатаму му соопштуе на Векјето да Владата ФНРЈ, во смисла членот 63 Уставот, му го доставило на Векјето на народите на решавање предлогот на Законот за укинување сроковите во Основниот закон за кооперациите, во општиот закон за народните одбори и во Законот за државните службеници.

Овој законски предлог е доставен на Законодавниот одбор на претрес.

Законодавниот одбор го претресе и достави својот одборски извештај за овој законски предлог.

Овој законски предлог со одборскиот извештај е отштампан и разделен на народните пратеници.

Претседателот понатаму му соопштуе на Векјето да Законодавниот одбор му го доставил на Векјето на народите извештајот за работата на согласување одлуките законите и уредбите на основа чл. 136 Уставот.

Обата овие извештаи од Законодавниот одбор ќе бидат ставени на дневен ред кога тоа Векјето ќе одлучи.

Претседателот му соопштуе на Векјето да Министерот на правосудието ФНРЈ доставил амандмани за предлогот на Законот за адвоктура.

Се соопштуат молбите на народните пратеници за отсуства и болување и по предлог од претседателот Векјето им одобруе барани отсуства, и тоа на: Хивза Сулејман и Миливоја Ѓуричин по три дена.

Се прејдуе на дневниот ред: претрес извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за измените и дополнувањата на Законот за воената обвеза на државјаните ФНРЈ.

Кога известителот на Законодавниот одбор Милош Царевич, го прочита и образложи одборскиот извештај, а како никој не се јави за реч во началниот претрес, Векјето, гласајќи со дигање раце, едногласно го усвои овој законски предлог во начело, па се пристапуе на претрес во поединости.

Читајќи го член по член овој законски предлог Векјето ги усвоило сите членови од членот 1 до заклучно членот 3 без измени.

По завршениот претрес во поединостите, претседателот Видмар го става овој законски предлог на гласање во целост.

По завршеното поименично гласање претседателот го објави резултатот на гласањето. Гласале 107 народни пратеници и сите гласале „за“, со што предлогот на Законот за измените и дополнувањата на Законот за воената обвеза на државјаните ФНРЈ во Векјето на народите е конечно усвоен, па во смисла Пословникот на Векјето на народите ќе биде доставен на Сојузното векје на решавање.

Се прејдуе на претрес предлогот на Законот за адвокатура.

После експозето на Министерот на правосудието ФНРЈ Фрња Фрол, известителот на Законодавниот одбор Милош Царевич, го образложи одборскиот извештај, па како никој не се јави за реч во началниот претрес, Векјето, гласајќи со дигање

раце, едногласно го усвои овој законски предлог во начело, па се пристапи на претрес во поединости.

Како во претресот во поединости никој не се јави за реч, Векјето едногласно ги усвои сите членови на овој законски предлог од членот 1 до заклучно членот 79 по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор, и по предлогот на Владата ФНРЈ, а по пристанок на известителот на Законодавниот одбор, прави следна измена и дополнување: во членот 9 се брише последниот став; во членот 14 се додава нов четврти и нов шести став. Новиот став четврти гласи: „Коморите исто така можат да им одредат на адвокатите друго седиште на канцеларијата спрема правилникот кој што ќе го пропише министерот на правосудието на народна република“. Новиот став шести гласи: „Адвокат кој што провел три години на работа во седиштето кое што му го одредила комората има право да бара промена на седиштето на канцеларијата во место дека канцеларијата порано постоела“.

Членот 71 се брише.

Во членот 75 наместо ставот 2 и 3 се додава нов став втори кој што гласи: „Адвокатските кандидати, кои што до влегуењето во сила на овој закон имаат две години или повеќе кандидатска пракса во адвокатска канцеларија, стечуат право на полагање адвокатски испит ако проведат една година на работа кај суд или кај јавно обвинителство или на правни работи кај орган на државна власт или орган на управата, Адвокатските кандидати, кои што на денот на влегуење во сила на овој закон немаат две години кандидатска пракса во адвокатска канцеларија, стечуат право на полагање адвокатскиот испит под услови од членот 4 на овој закон“.

По завршеното претрес во поединостите претседателот Јосип Видмар го стави овој законски предлог на гласање во редост. По завршеното поименно гласање го објави резултатот на гласањето. Гласале 117 народни пратеници и сите гласале „за“, со што предлогот на Законот за адвокатура во Векјето на народите е конечно усвоен, па, во смисла одредбите на Уставот и Пословникот на Векјето на народите, ќе биде упатен на Сојузното векје на решавање.

Претседателот Јосип Видмар ја заклучува седницата во 19.15 саатот, а илнатата ја закажува за 6 декември 1946 година во 11 саатот.

По предлог од претседателот Векјето усвои за дневен ред на илнатата седница:

1) претрес извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за укинување сржковите во Основниот закон за кооперациите, во Општиот закон за народните одбори и во Законот за државните службеници; и

2) претрес извештајот на Законодавниот одбор за работата на согласување одлуките, законите и уредбите на основа чл. 136 Уставот.

5 декември 1946 година

Белград

Секретар,
Михаило Грбиц, с. р.

Претседател,
Јосип Видмар, с. р.

ЗАПИСНИК

НА V РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД II РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА ФНРЈ, ОДРЖАН НА 6 ДЕКЕМВРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседателот Владимир Симич.

Секретар Воја Лекович.

Претседателот го отвара V редовен состанок во 11,08 саатот.

Прочитаниот записник од IV редовен состанок Векјето го прими без забелешка.

Се соопштува да Векјето на народите на Народната скупштина ФНРЈ во смисла чл. 63 Уставот му

го доставило на Сојузното векје на решавање предлогот на Законот за измените и дополнуењата на Законот за воената обвеза на државјаните ФНРЈ и предлогот на Законот за адвокатура онака како се усвоени во Векјето на народите.

Претседателот известува да Претседателството ги упоредило текстовите на примените законски предлози со текстовите на сите законски предлози усвоени во Сојузното векје и да нашло да се текстовите истоветни, па го става овој извештај на Претседателството на гласање. Векјето, гласајќи со дигање раце, едногласно го усвои извештајот на Претседателството за идентичноста на текстовите и претседателот објавува да со ова Народната скупштина ФНРЈ конечно го примила Законот за измените и дополнуењата на Законот за воената обвеза на државјаните ФНРЈ и Законот за адвокатура и да овие закони, во смисла чл. 46 Пословникот на Сојузното векје, ќе бидат упатени на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ заради прогласување.

По ова Векјето едногласно го усвои прочитаниот извештај на Административниот одбор на Сојузното векје за преглед на сметките и целокупното сметководно-благајничко работење на Сојузното векје во време од 1 јануари до 30 ноември 1946 година, па претседателот соопштува да со примањето на овој извештај Векјето му дало разрешница на народодавачот и сметкополагачот по сите сметки на Сојузното векје од 1 јануари до заклучно 30 ноември 1946 година.

Векјето му одобрува 10 дена болување, спрема приложеното лекарско уверение, на народниот пратеник Вујковац Михајло.

Сите прочитани молби и жалби се упатени на Одборот за молби и жалби на решавање.

Се прејдува на првата точка од дневниот ред: претрес предлогот на Законот за укинување сроковите во Основниот закон за кооперациите, во Општиот закон на народните одбори и во Законот за државните службеници.

Кога известителот на Законодавниот одбор др Макс Шпудерл го прочита одборскиот извештај по овој законски предлог, Векјето едногласно го усвои овој законски предлог во начело.

Како и за претресот во поединостите никој не се јави за реч, Векјето едногласно ги усвои сите четири члена на овој законски предлог во поединостите по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор, па се пристапи на конечно решавање законскиот предлог во целост.

По извршеното поименно гласање претседателот објавува да гласале сосема 233 народни пратеници и сите да гласале „за“, со што предлогот на Законот за укинување сроковите во Основниот закон за кооперациите, во Општиот закон за народните одбори и во Законот за државните службеници во Сојузното векје е конечно усвоен и да, во смисла чл. 63 Уставот и чл. 45 Пословникот на Сојузното векје, ќе биде упатен на Векјето на народите на решавање.

Се прејдува на втората точка од дневниот ред: претрес извештајот на Законодавниот одбор за работата на согласување законите по чл. 136 Уставот.

Кога известителот на Законодавниот одбор Моша Пијаде прочита и образложи одборскиот извештај за работата на Законодавниот одбор на согласување законите по чл. 136 Уставот, Векјето едногласно го усвои прочитаниот извештај, па претседателот соопштува да спрема чл. 136 Уставот одлука за потврда на работата на законодавните одбори на согласување законите ќе донесе Народната скупштина ФНРЈ на заедничката седница од обата дома.

Се соопштува да Векјето на народите во смисла чл. 63 Уставот му доставило на Сојузното векје на решавање предлог на Законот за укинување сроко-

вите во Основниот закон за кооперациите во Општиот закон за народните одбори и во Законот за државните службеници, онака како е усвоен во Векјето на народите.

Претседателот го известуе Векјето да го упореди текстот на применитиот законски предлог со текстот на законскиот предлог во Сојузното векје и да нашол оти текстовите се истоветни, па овој свој извештај го става на гласање.

Векјето, гласајќи со дигање раце, го усвои извештајот на претседателот за идентичноста на текстовите, па претседателот објавуе да со ова Народната скупштина ФНРЈ конечно го примила Законот за укинување сроките во Основниот закон за кооперациите, во Општиот закон за народните одбори и во Законот за државните службеници и да овој закон, во смисла чл. 46 Пословникот на Сојузното векје, ќе биде упатен на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ заради прогласување.

Потоа претседателот го известуе Векјето да Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ свикал заедничка седница на обата дома на Народната скупштина ФНРЈ за декември 1946 година во 13 саатот, па како дневниот ред од денешната седница е исцрпен, ја заклучуе седницата во 12,25 саатот, а идната ја закажуе за 18 декември 1946 година во 16 саатот со дневен ред: утврдување дневниот ред.

6 декември 1946 година

Белград

Секретар,
Стеван Јовичиќ, с. р.

Претседател,
Владимир Симиќ, с. р.

ЗА ПИСНИК

НА V РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД И РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 6 ДЕКЕМВРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседателот Јосип Видмар.

Секретар Нинко Петровиќ.

Претседателот го отвора V редовен состанок во 11.15 саатот.

Прочитаниот записник од IV редовен состанок Векјето го прими без забелешка.

Претседателот Јосип Видмар му соопштуе на Векјето да Сојузното векје, во смисла членот 63 Уставот, му доставило на Векјето на народите на решавање конечно усвоени текстови од предлогот на Законот за измените и дополнувањата на Законот за воената обвеза на државјаните ФНРЈ и од предлогот на Законот за адвокатура.

Како текстовите на овие законски предлози се истоветни со текстовите кои што Векјето на народите ги усвоило, тоа Векјето, по предлогот од претседателот, гласајќи со дигање раце ги усвои овие законски предлози, па претседателот Видмар му соопштуе на Векјето да Народната скупштина го примила Законот за измените и дополнувањата на Законот за воената обвеза на државјаните ФНРЈ и Законот за адвокатура и да овие закони ќе бидат доставени на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, во смисла одредбите на Уставот и Пословникот на Векјето на народите, заради прогласување.

Кога претседателот на Административниот одбор Милан Смиљаниќ го прочита извештајот на Административниот одбор за прегледот на касата и целокупното благајничко работење на Векјето на народите кои што Векјето ги усвоило, претседателот Видмар објавуе да сите наредбодавачи и сметкополагачи се разрешуат од одговорноста за поминалото време.

Се прејдуе на првата точка од дневниот ред: претрес извештајот на Законодавниот одбор за

предлогот на Законот за укинување сроките во Основниот закон за кооперациите, во Општиот закон за народните одбори и во Законот за државните службеници.

Известителот на Законодавниот одбор Милош Царевич го прочита и образложи одборскиот извештај, па како никој не се јави за реч во начелниот претрес, Векјето гласајќи со дигање раце едногласно го усвои овој законски предлог во начело, па се пристапи на претрес во поединости.

Читајќи ги член по член Векјето ги усвои сите членови на овој законски предлог од членот 1 до заклучно членот 4 без измени.

По завршениот претрес во поединостите претседателот Видмар го става овој законски предлог на гласање во целост. По завршеното поименично гласање го објави резултатот на гласањето. Гласале 110 народни пратеници и сите гласале „за“, со што предлогот на Законот за укинување сроките во Основниот закон за кооперациите, во Општиот закон за народните одбори и во Законот за државните службеници во Векјето на народите е конечно усвоен, па, во смисла одредбите на Уставот и Пословникот на Векјето на народите, ќе биде упатен на Сојузното векје на решавање.

Се прејдуе на втората точка од дневниот ред: претрес извештајот на Законодавниот одбор на Векјето на народите за работата на согласување одлуките, законите и уредбите на основа чл. 136 Уставот.

Кога известителот на Законодавниот одбор др Душан Братиќ го прочита и образложи овој извештај, зборувае др Војин Царич, кој што одавајќи им полно признавање на членовите на законодавните одбори од обата дома за нивната одлучна, совесна и непоштедна работа, предложи овој извештај да се усвои со акламација.

Векјето го усвои едногласно овој предлог, па претседателот Видмар го стави одборскиот извештај на гласање.

Гласајќи со дигање раце Векјето го усвои извештајот на Законодавниот одбор за работата на согласување одлуките, законите и уредбите на основа чл. 136 Уставот, кои што се објавени со Указ на Президиумот на Народната скупштина во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, како и сите амандмани кои што законодавните одбори на обата дома дополнително ги усвоиле, па претседателот му соопштуе на Векјето да овој извештај ќе биде доставен на Президиумот на Народната скупштина заради донесување предлог на Одлука за потвода на овој извештај на заедничката седница на обата дома.

Потоа претседателот Јосип Видмар му соопштуе на Векјето да Сојузното векје, во смисла членот 63 Уставот, му доставило на Векјето на народите на решавање конечно усвоен текст од предлогот на Законот за укинување сроките во Основниот закон за кооперациите, во Општиот закон за народните одбори и во Законот за државните службеници.

Како текстот на овој законски предлог е истоветен со текстот кој што Векјето на народите го усвоило, тоа Векјето гласајќи со дигање раце го усвои овој законски предлог, па претседателот Јосип Видмар му соопштуе на Векјето да Народната скупштина го примила Законот за укинување сроките во Основниот закон за кооперациите, во Општиот закон за народните одбори и во Законот за државните службеници, и да овој закон ќе биде доставен на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ заради прогласување.

Потоа претседателот го известуе Векјето да Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ свикал

На 6 декември 1946 година, во 13 саатот, заедничка седница на Сојузното веќе и Веќето на народите, на во 12.30 саатот, ја заклучи седницата со тоа да идната ќе ја свика по писмен пат.

6 декември 1946 година
Белград

Секретар, Претседател,
Нинко Петровиќ, с. р. **Јосип Видмар, с. р.**

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

„Службени лист Аутономне покрајине Војводине у Народној Републици Србији“ во бројот 53 од 7 декември 1946 година објавува:

Објаснување за таксите на школските сведочанства и решења.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службен лист на Народна Република Хрватска, во бројот 147 од 17 декември 1946 година објавува:

Напатствие за начинот на набавувањето и расподелбата на угоените свињи.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народната Република Македонија“ во бројот 30 од 21 октомври 1946 година објавува:

Решење за отворање на непотполна гимназија во Скопје со одделења во кои што ќе се предава на албански, турски и српски јазик;

Наредба за уводење адвокатски книги во кои што ќе се внесуваат наплатени хонорари;

Наредба за откупување помукот во економска 1946 година;

Наредба за контрола на работењето на застапниците и агентите на осигурителните претпријатија на подрачјето на Народната Република Македонија;

Напатствие за издавање под закуп пасишта преку зимата 1946/47 година;

Правилник за полагање матурски испит во државните средни поделелски школа во школската 1946/47 година;

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 78 од 18 декември 1946 година објавува:

Наредба за начинот на прегледот и исплатата рецептите и сметките за лечење војните воени инвалиди и другите лица заштитени со инвалидскиот закон;

Наредба за реорганизација службата за одржување пасишта.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 54 од 18 декември 1946 година објавува:

Одлука на Уставотворната скупштина на Народната Република Босна и Херцеговина за актите кои што ги донеле: Земското антифашистско веќе на народното ослободување на Босна и Херцеговина и неговото Претседателство, Народната скупштина на Босна и Херцеговина и нејзиното Претседателство односно Народната скупштина на Народната Република Босна и Херцеговина и нејзиното Претседателство;

Правилник за организација и работење на советот на трудот;

Правилник за измена и дополнување на Правилникот за пензионисање и установување правото на пензија на бившите самоуправни службеници;

Напатствие за водење на државните матични книги на подрачјето на Народната Република Босна и Херцеговина;

Напатствие за спроведување Уредбата за преработување маслинки и откупот на маслиновото уље;

Решење за олобување обновувањето на работењето на Друштвото за унапредување и гајење на куќици, живина и др.

ИСПРАВКА

Во Законот за адвоктура објавен во бр. 102 „Службен лист ФНРЈ“ од 18 декември 1946 година (во издањето на српски, македонски и словенски јазик), се поткрала следната грешка:

во членот 9 став 3, кој што гласи: „Поблиски одредби за овие заедници ќе пропише со правилник Министерот на правосудието ФНРЈ“, се брише.

Бр. 18160. — Од Претседателството на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, 21 декември 1946 година.

СОДРЖАЈ:

| | Страна |
|--|--------|
| 727. Закон за мирнодопските воени инвалиди | 1361 |
| 728. Закон за меница — — — — — | 1362 |
| 729. Одлука за потврда на законите кои што законодавните одбори на Сојузното веќе и Веќето на народите ги донеле на основа членот 136, Уставот — — — — — | 1373 |
| 730. Указ за заклучување на II редовно заседание на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија — | 1373 |
| 731. Наредба за исклучување производителите на шеќерна репа од рационарирано снабдување со шеќер — — — — — | 1373 |
| 732. Решење за укинување царинските оддели на царинарниците во Сушак, Дравоград— Межа и Задар — — — — — | 1373 |
| 733. Решење за предавачка телеграми на кредит | 1373 |
| 734. Решење за кредитирани телефонски разговори во меѓуместниот саобраќај — — — | 1374 |

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“ — Белград, Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јевросиме бр. 20. — Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград